



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текума сметка кај Народната банка на ФНРЈ за преглата бр. 1031-900880. — Текума сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Саопш.

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. VIII

нарв. гласил. бр. 9. — Телефон: Редакција, Администрација 28-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010.

180.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог од Одборот за стопански план и финансии на Сојузното веќе и на Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ издава

УКАЗ

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ, АВТОНОМНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

I

Со обзир дека народните собранија на народните републики и народните одбори не се во можност да ги донесат општествените планови на народните републики и буџетите на народните републики и на народните одбори до 1 април 1952 година, се овластуваат владите на народните републики и народните одбори да можат, по исклучок од прописите на чл. 29 од Законот за буџетите, времено да ги финансираат расходите на своите органи и установи до крајот на месец април 1952 година.

Временото финансирање во текот на месец април може да се врши најмногу до износите на месечните буџетски планови одобрени за месец март 1952 година, односно до висина на 1/3 од одобрените расходи за периодот јануари—март 1952 година врз основа на указите од президиумите на народните собранија на народните републики и одлуките на народните одбори за временото финансирање на потребите во периодот јануари—март 1952 година, што ги донеле врз основа на чл. 29 од Законот за буџетите.

Доколку не би можеле народните одбори да ги донесат своите буџети ни до крајот на месец април 1952 година, се овластуваат владите на народните републики да можат во такви случаи да го продолжат временото финансирање на народните одбори најдалеку до крајот на месец мај 1952 година, и тоа врз основа и во границите на кредитите одобрени во буџетот за 1951 година.

Приходите што ќе се остварат и расходите што ќе се извршат во текот на временото финансирање по оваа одлука чинат составен дел од буџетот на односниот орган на државната власт за 1952 година.

II

Овој указ влегува во сила веднаш со важност од 1 април 1952 година.

У. бр. 588

5 април 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перунички, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

181.

Врз основа на чл. 70 од Законот за служба во Југословенската армија, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на народната одбрана, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИТЕ, ГЕНЕРАЛИТЕ, АДМИРАЛИТЕ И ВОЕНИТЕ ЧИНОВНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

Член 1

Членот 2 од Уредбата за служба на офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници на Југословенската армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46) се менува и гласи:

„Чиновите на офицерите и генералите во сувоzemната војска и Југословенското воено воздухопловство се:

а) нижи офицерски чиновни:

- 1) потпоручник,
- 2) поручник,
- 3) капетан,
- 4) капетан I класе,

б) виши офицерски чиновни:

- 5) мајор,
- 6) потпуковник,
- 7) пуковник,
- в) генералски чиновни:
- 8) генерал-мајор,
- 9) генерал-потпуковник,
- 10) генерал-пуковник,
- 11) генерал-армије.

Чиновите од генералите на авијација се означуваат така што по називот на чинот се додава зборот „авијације“ (на пр.: „генерал-мајор авијације“). Највиши чин во авијацијата е чинот генерал-пуковник авијације.

Специјални чиновни се чиновите на службите. Тие се означуваат така што по називот на чинот се додава називот на службата (на пр.: „поручник санитетске службе“) Највиши чиновни во службите се:

— чинот генерал-потпуковник во интендантската и санитетската служба;

— чинот генерал-мајор во артилериско-техничка, авио-техничка, ветеринарна, геодетска, финансиска и правна служба;

— чинот пуковник во сите други служби осем фотографската;

— чинот потпуковник во фотографската служба“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Чиновите на поморските офицери и адмирални во Југословенската воена морнарица се:

а) нижи офицерски чинови:

- 1) потпоручник,
- 2) поручник корвете,
- 3) поручник фрегате,
- 4) поручник бојног брода;

б) виши офицерски чинови:

- 5) капетан корвете,
- 6) капетан фрегате,
- 7) капетан бојног брода;

в) адмиралски чинови:

- 8) контра-адмирал,
- 9) вице-адмирал,
- 10) адмирал.

Чиновите во морнаричко-техничката служба се оние што се предвидени во чл. 2 од оваа уредба како специјални чинови. Во морнаричко-техничката служба овие чинови се означуваат така што по називот на чинот се додаваат зборовите: „морнаричко-техничке службе“ (на пр.: „поручник морнаричко-техничке службе“). Највиши чин во морнаричко-техничка служба е чинот генерал-мајор.”

Член 3

Во членот 5, 6 и 59 место зборот „заставник“ се става зборот „потпоручник“.

Член 4

Во членот 5 точ. 1 и во членот 6 точ. 1 се брише ставот 2.

Член 5

Членот 7 се менува и гласи:

„Активен подофицер може да биде произведен во чинот активен потпоручник ако покрај условите споменати во чл. 35 од Законот за службата во Југословенската армија ги исполнува уште и следните услови:

а) да не е постар од 30 години ако полага испит за команден чин на потпоручник, односно да не е постар од 35 години ако полага испит за специјален чин;

б) за последните две години да има препорачливи службени оценки;

в) да не е судски казнуван за последните две години служба во Југословенската армија и да не е под кривична истрага;

г) да е физички способен за служба на активен офицер во својот род или служба, што се утврдува со специјален лекарски преглед;

д) да завршил 5 класа средна или нејзи рамна школа, а по исклучок во испитната 1952 и 1953, да завршил 4 класа средна или нејзи рамна школа;

е) да положи офицерски испит за чин на активен потпоручник кој ќе биде пропишан за секој род и служба одделно.

Подофицер го полага офицерскиот испит, по правило, пред комисијата што се формира при соодветниот школски центар.

Одобрението дека подофицер може да полага офицерски испит, како и наредба за формирање испитна комисија, го издава Министерот на народната одбрана, односно старешината овластен од Министерот.”

Член 6

Членот 9 се менува и гласи:

„Офицерите на команден и воено управен-кадар се унапредуваат постапно во наредните чинови ако ги исполнуваат потребните услови, со тоа што во

одделни чинови да проведат најмалку следен број години:

Ред. бр.	Ч и н	Години служба	
		Команден кадар	Воено-управен кадар
1	потпоручник	3	3
2	поручник и поручник корвете	4	4
3	капетан и поручник фрегате	3	4
4	капетан I кл. и поручник бојног брода	4	5
5	мајор и капетан корвете	4	5
6	потпуковник и капетан фрегате	5	5
7	пуковник и капетан бојног брода	5	6

По исклучок од одредбата од претходниот став, офицер на воено-управен кадар со факултетска спрема која е пропишана односно која е потребна за неговата служба може да биде учапеден во наредниот виши чин ако во чинот потпоручник провел најмалку 2 години, а во чинот поручник најмалку три години.

Член 7

Во чл. 11 после точ. б) се додава нова точ. в) која гласи:

„в) да положат испит по програмата што ќе ја пропише Министерот на народната одбрана, и тоа:

1) поручници и поручници на корвета за чинот капетан односно поручник на фрегата;

2) капетани I класа и поручници на бојни брод за чинот мајор односно капетан на корвета;

3) потпуковници и капетани на фрегата за чинот пуковник односно капетан на бојни брод.”

Член 8

Членот 16 се менува и гласи:

„Во чинот резервен офицер се произведат воените обвезници што ќе завршат со успех школа за резервни офицери и кои по отслужувањето на задолжителниот воен срок како резервни подофицери ќе завршат со успех вежба.”

Член 9

Членот 17 се менува и гласи:

„Во школи за резервни офицери можат да бидат упатени лица кои по своите морално-политички особини можат да бидат резервни офицери, а завршиле најмалку шест класа средна или нејзи рамна школа. По исклучок, Министерот на народната одбрана може да нареди да можат во одделни години да бидат упатени во школи за резервни офицери и лица со најмалку поламатурски испит или со соодветен испит на стручна школа. Во школи за резервни офицери можат да бидат упатени и лица кои ќе покажат во текот на службата на задолжителниот воен срок соодветни способности ако имаат најмалку поламатурски испит или соодветен испит на стручна школа.

Изборот на лицата што треба да се упатат во школа за резервни офицери го вршат старешините овластени од Министерот на народната одбрана.”

Член 10

Членот 18 се менува и гласи:

„Задолжителниот срок за лицата што се упатени спрема чл. 17 во школи за резервни офицери трае:

а) осумнаесет месеци за оние што немаат завршени шест класа средна или нејзи рамна школа;

б) дванаесет месеци за оние што имаат завршени најмалку шест класа средна или нејзи рамна школа."

Член 11

Членот 19 се менува и гласи:

"Ако лицето што е упатено во школа за резервни офицери не им одговара на поставените услови што ќе ги пропише Министерот на народната одбрана или не положи испит за резервен офицер се отпушта од школата и се упатува да го дослужи задолжителниот воен срок по чл. 11 од Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ. Решение за отпуст донесува старешината овластен од Министерот на народната одбрана."

Член 12

Членот 20 од Уредбата се менува и гласи:

"Во текот на обуката во школите за резервни офицери питомците се произведат во војнички и подофицерски чинови на начинот што ќе го пропише Министерот на народната одбрана."

Питомците што ќе ја завршат со успех школата за резервни офицери, а немаат завршени шест класа средна или нејзи рамна школа, се упатуваат до отслужувањето на задолжителниот воен срок како подофицери на практични вежби во соодветни воени единици односно установи.

Питомците што завршиле најмалку шест класа средна или нејзи рамна школа се отпуштаат по успешното завршување на школата за резервни офицери како резервни подофицери.

Питомац што завршил факултет или нему рамна школа и оној што завршил средна техничка школа може веднаш, по успешно завршената школа за резервни офицери, да биде произведен во специјален чин на активен потпоручник на соодветната служба ако го сака тоа и ако има празни формациски места. Воен стипендист што завршил некоја од споменатите школи по успешно завршената школа за резервните офицери задолжително се произведува во специјален чин на активен потпоручник, а оној што не ќе ја заврши со успех школата за резервни офицери останува во активна служба на Југословенската армија како воен службеник."

Член 13

Членот 21 се менува и гласи:

"Резервен офицер се унапредува во виши нареден чин до капетан I класа односно поручник на бојни брод заклучно, по успешно завршената вежба за соодветниот чин. Ако резервниот офицер не е повикан на вежба а е оценет дека заслужува унапредување во виши чин, може врз основа на една вежба да биде унапреден уште во еден чин."

Резервен офицер кој ќе го положи испитот за чин мајор односно капетан на корвета, по програмата што ќе ја пропише Министерот на народната одбрана, а има препорачлива оцена за виши чин може да биде унапреден во чинот мајор односно капетан на корвета, а потоа во чинот потпуковник односно капетан на фрегата. Во чин пуковник односно капетан на бојни брод и виши чин може да биде резервен офицер унапреден само за заслуги во војна.

Резервен офицер што бил во активна служба и во неа провел барем две години во чинот што го има во резерва, може да биде унапреден во наредниот чин и без претходна вежба.

Сроковите на службата на резервните офицери во одделни чинови се подолги за една година отколку е пропишано за активните офицери со чл. 9 од уредбата."

Член 14

Во членот 23 точ. г) се менува и гласи:

"г) да не е судски казуван за последните две години и да не се наоѓа под кривична истрага."

Член 15

Членот 28 се менува и гласи:

"Воените чиновници се делат на класи, кои ги има 12."

Воените чиновници VII до I класа се произведат и унапредуваат во виши класи со наредба од Министерот на народната одбрана, а во други класи со наредба од старешината овластен од Министерот на народната одбрана, а врз основа:

а) општо и специјално образование,

б) формациска должност на која се поставени, и

в) години на службата проведени во Југословенската армија."

Член 16

Членот 29 се менува и гласи:

"Воен чиновник може да биде унапреден во виша наредна класа, по предлог од претпоставените старешини, а под услов:

а) да провел во поодделна класа најмалку следен број години, и тоа:

Ред. бр.	Класа	Број години
1	XII	4
2	XI	4
3	X	5
4	IX	5
5	VIII	4
6	VII	3
7	VI	4
8	V	4
9	IV	5
10	III	5
11	II	5

б) да положил испит по програмата што ќе ја пропише Министерот на народната одбрана, и тоа:

— воен чиновник XI класа за воен чиновник X класа;

— воен чиновник VIII класа за воен чиновник VII класа;

— воен чиновник VI класа за воен чиновник V класа;

— воен чиновник IV класа за воен чиновник III класа.

Во воените чиновници III, II и I класа може да биде унапредено само лице со факултетско образование.

Воени чиновници со факултетска спрема се произведат во VII класа и служат во неа само две, а во VI класа само три години."

Член 17

Во членот 31 на крај на ставот 2 се бришат зборовите:

"... но самите немаат право дисциплински да казнуваат."

Член 18

По членот 59 се додаваат нови членови 59а, 59б и 59в кои гласат:

"Член 59а

Испитите од чл. 11 и 59 од Уредбата ќе се полагаат почнувајќи од 1 јули 1953 година. Во таа испитна година т. е. до крајот на 1953 година можат испити да полагаат оние офицери односно воени чиновници што ги исполнуваат и другите услови за уна-

предување во таа година како и оние што ќе ги исполнат тие услови до крајот на 1952 година, а не се унапредени.

Министерот на народната одбрана ќе издаде потребни напатствија и ќе ја пропише програмата за полагање на предвидените испити."

„Член 59б

По исклучок од одредбите на чл. 9 од оваа уредба, можат да се унапредат во чинот капетан односно во чинот поручник на фрегата само оние поручници односно поручници на корвета што провеле во чинот потпоручник и поручник односно во чинот потпоручник и поручник на корвета вкупно 7 години, ако ги исполнуваат другите услови за унапредување."

„Член 59в

По исклучок од одредбите на чл. 11 од оваа уредба, ќе полагаат испит, и тоа:

1) за чинот капетан и поручник на фрегата оние офицери што ќе се затечат во 1953 година во чинот капетан односно поручник на фрегата.

Овој испит нема да го полагаат оние капетани и поручници на фрегата што ја завршиле со одличен успех офицерската школа од свој вид, род, односно служба (осем речај за командири на водови и нему соодветен течај).

Оние капетани односно поручници на фрегата што не ќе го положат овој испит, не можат да бидат унапредени во чинот капетан I класа, односно во чинот поручник на бојни брод.

2) За чинот мајор односно капетан на корвета оние офицери што ќе се затечат во 1953 година во чинот мајор односно капетан на корвета.

Овој испит нема да го полагаат оние мајори и капетани на корвета што ја завршиле школата за тактика на Виша воена академија, односно Виша поморска академија или нејзи рамна школа, со одличен успех.

Оние мајстори односно капетани на корвета што не ќе го положат овој испит не можат да бидат унапредени во чинот потпуковник односно капетан на фрегата."

Член 19

Во членот 61 на крај на ставот 2, место зборовите „.... на заставник, потпоручник, поручник и на капетан на Југословенската армија" се става „.... на потпоручник, поручник, капетан и на капетан I класа на Југословенската армија".

Член 20

Во членот 62 место зборот „рангови" се става зборот „класи".

Член 21

По членот 62 се додаваат нови членови 62а и 62б кои гласат:

„Член 62а

Називот „Југословенска армија" е идентичен со називот „Југословенска народна армија".

Називот „воен чиновник" е идентичен со називот „воен службеник".

„Член 62б

Поблиски напатствија и објасненија за правилна примена на оваа уредба ќе дава Министерот на народната одбрана."

Член 22

Со денот на влегувањето на оваа уредба, а според чл. 1 и 2 се преводат:

1) Офицерите и генералите на сувоzemната војска и на Југословенското воено воздухопловство:

- а) со чинот заставник во чинот потпоручник,
- б) со чинот потпоручник во чинот поручник,
- в) со чинот поручник во чинот капетан,
- г) со чинот капетан во чинот капетан I класа,
- д) со чинот генерал-лајтнант во чинот генерал-потпуковник.

2) Во Југословенската воена морнарица — воено-поморски офицери:

- а) со чинот заставник во чинот потпоручник,
- б) со чинот поручник III ранг во чинот поручник корвете,
- в) со чинот поручник II ранг во чинот поручник фрегате,
- г) со чинот поручник I ранг во чинот поручник бојног брода,
- д) со чинот капетан III ранг во чинот капетан корвете,
- е) со чинот капетан II ранг во чинот капетан фрегате,
- ж) со чинот капетан I ранг во чинот капетан бојног брода.

3) Поморско стројарските офицери се сметаат како офицери на морнаричко-техничката служба.

4) Воените чиновници X до I ранг се преводат во воени чиновници X до I класа.

На офицерите што се преводат во нови чинови односно на воените чиновници што се преводат во нови класи им се признава времето provedено во чиновите односно ранговите од кои што се преводат како служба во новите чинови односно класи.

Член 23

Оваа уредба влегува во сила четрнаесет дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија".

1 април 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

182.

Врз основа на чл. 26 од Законот за буџетите, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ донесува

ОСНОВНА УРЕДБА ЗА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За установи со самостојно финансирање се сметаат установите што вршат јавна служба и со својата дејност остваруваат приходи со кои можат да ги покријат, во целост или делимично, своите расходи и кои се, основани или прогласени со решение од кадежниот државен орган како установи со самостојно финансирање.

Како јавна служба, во смисла на оваа уредба се подразбира комуналната, културната, просветната, здравствената или социјалната дејност, како и дејноста која има за цел да се задоволат определените општи потреби на населението или да се унапредат одделни гранки на стопанството или на управата.

Член 2

Установите со самостојно финансирање (во натамошниот текст: установи) самостојно работат и располагаат со своите приходи во границите на предметката на приходите и расходите, на законските прописи и на своите правила.

Овие установи самостојно ги определуваат цените на своите производи односно услуги, ако не се тие цени определени со одделни акти од надлежните државни органи.

Член 3

Установите се финансираат самостојно врз основа на одделна предметка на приходите и расходите, која само со вишокот на приходите над расходите, односно со вишокот на расходите над приходите влегува во буџетот.

Предметката на приходите и расходите на установата е составен дел од буџетот, како одделен прилог и се одобрува заедно со буџетот.

Член 4

Установите имаат својство на правно лице, ако им е признато тоа својство со решението за оснивањето. Установите што имаат својство на правно лице одговараат за своите обврски со средствата на кои имаат право на управување.

Член 5

Установите што остваруваат приходи, вршејќи јавна служба, од дејностите што немаат стопански карактер се сметаат како предметковни установи со самостојно финансирање.

Како предметковни установи со самостојно финансирање се сметаат нарочно: социјалните, здравствениите и просветните установи.

Член 6

Установите што се занимаваат со производство или со промет на стоки, односно со услуги за плата, вршејќи јавна служба, се сметаат за стопански установи.

Стопанските установи ги предвидуваат своите трошкови и вршат калкулации на производите односно на услугите по прописите што важат за утврдување на калкулацијата и предметката на трошковите во односната гранка на стопанската дејност.

Член 7

Установите можат да имаат фондови со кои располагаат самостојно, како што се: фонд за наградување на работниците и службениците, фонд на сопствените инвестиции, резервен фонд.

Средствата на овие фондови се формираат од приходите што ќе ги оствари установата со своето работење.

Со решението за оснивањето односно прогласувањето на установата се определува дали установата има фондови и кои, како и начинот на формирањето на средствата на сите фондови.

Покрај фондовите од првиот став на овој член, стопанските установи имаат амортизационен фонд во кој ги внесуваат износите пресметани на име амортизација во калкулативната продавна цена на своите производи односно услуги.

Член 8

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат само на оние установи чието оснивање, организација и работење не е регулирано со посебни прописи на Владата на ФНРЈ.

Органот на Владата на ФНРЈ односно на владата на народната република надлежен за работите и задачите на одделни видови установи може во согласност со надлежниот министер на финансите и со надлежниот совет за законодавство и изградба на народната власт, а во рамките на одредбите на оваа уредба, да донесува прописи за организацијата и работењето на овие установи.

II. ОСНИВАЊЕ УСТАНОВА

Член 9

Установи оснива Владата на ФНРЈ, владата на народната република и околинскиот односно градскиот народен одбор, како и општинскиот народен одбор во согласност со околинскиот народен одбор.

Владата на ФНРЈ односно владата на народната република може да пропише технички и стручни услови за оснивање установи на народните одбори.

Член 10

Решението за оснивање установа содржи:

назив на установата и седиште,
делокруг односно задачи на установата,
податоци за имотот на кој има установата право на управување,
означување дали установата има својство на правно лице,
органи на управувањето со установата и начин на нивното формирање,
начин на определување плати на работниците и службениците,
означување органот на владата надлежен за работите и задачите на установата.

Член 11

Предлог за оснивање установа поднесува органот на владата односно советот на народниот одбор надлежен за работите и задачите на установата. Предлог за оснивање установа можат да поднесат работните колективи, општествените организации и граѓаните.

Со предлогот за оснивање установа се поднесува предлог на правилата и предметка на приходите и расходите за годината во која се оснива установата.

Ако ја оснива установата народен одбор, со предлогот за оснивањето се поднесува и потврда од надлежниот орган на владата на народната република дека се исполнети техничките и стручните услови за оснивање на установата.

Член 12

Установите што имаат својство на правно лице врз основа на решението за оснивањето се регистрираат кај народниот одбор на околинјата односно градот на чие подрачје е седиштето на установата.

Поблиски прописи за регистрацијата на установите ќе донесе Министерот на финансите на ФНРЈ.

III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО СО УСТАНОВАТА

Член 13

Органи на управувањето со установата можат да бидат колективни и индивидуални (старешина на администрацијата, управник, директор).

Член 14

Членовите на колективниот орган на управувањето можат да бидат назначени од надлежниот државен орган, избрани од работниот колектив на установата или делегирани од општествените организации, работните колективи и од граѓаните што се непосредно заинтересирани за работата на установата.

Со правилата на установата ќе се предвиди, согласно на решението за оснивањето, начинот на формирањето на колективниот орган на управување.

Член 15

Ако со посебни прописи не е инаку определено за одделни видови установи, колективниот орган на управувањето е особено надлежен:

да донесува правила на установата во согласност со надлежниот државен орган;
да предложува предметка на приходите и расходите;

да донесува заклучоци за управувањето со установата;

да донесува стопански план за установата, ако го има установата овој план;

да се грижи за правилното применување на прописите за платите на работниците и службениците;

да решава за распределбата на средствата од фондовите на установата;

да предлага завршна сметка на установата.

Член 16

Старешината на администрацијата (директор, управник) на установата непосредно раководи со работењето на установата и одговара за извршувањето на предметката на приходите и расходите. Овој орган назначува службеници и прима работници на работа и донесува решенија за нивните работни односи со установата.

Ако не е инаку определено со решението за оснивањето, старешината на администрацијата (директор, управник) е наредбадавец за извршување на предметката на приходите и расходите.

Член 17

Правата и должностите на органот на управувањето со установата се регулираат со правилата.

Ако не е инаку определено со посебни прописи, заклучоците од колективниот орган на управувањето се задолжителни за старешината на администрацијата (директор, управник) на установата.

Старешината на администрацијата (директор, управник) на установата може секој заклучок од колективниот орган на управувањето за кој смета дека е противен на закон, на правни прописи или наредби од надлежните државни органи, времено да го запре од извршувањето и за тоа веднаш да го известат органот на владата, кој е надлежен за работите и задачите на установата односно народниот одбор. Органот на владата односно народниот одбор е должен веднаш, а најдоцна во рок од 10 дена, да донесе решение по истакнатото прашање.

IV. ПРАВИЛА НА УСТАНОВАТА

Член 18

Секоја установа мора да има свои правила.

Правилата ја содржат организацијата на установата, нејзините задачи или работи и начинот на работењето.

Правилата осем тоа ги содржат:

органите на управувањето, согласно на решението за оснивање како и начинот на нивното формирање, правата и должностите на овие органи и нивните меѓусебни односи,

начинот на финансиското работење, одредбите за калкулацијата на производите и услугите,

сите видови приходи што ги остварува установата, минималниот процент на расходите што е должна установата да ги покрие со своите приходи,

одредбите за платите на службениците и работниците во установата,

начинот на распределбата на фондовите со кои располага установата самостојно,

организацијата на администрацијата и на систематизацијата на работните места.

други прашања и односи што се од значење за работата на установата.

Ако нема установата колективен орган на управувањето, правилата ги донесува органот на владата надлежен за работите и задачите на установата, односно народниот одбор.

V. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 19

Во предметката на приходите и расходите на установата сите приходи и расходи се планираат во бруто износи.

Установите се должни да ги предвидуваат во својата предметка на приходите и расходите сите приходи што можат да ги остварат со своето работење.

Како редовни расходи на установата се сметаат личните и материјалните издатоци, осем инвестиционите расходи.

Член 20

На установите што не можат да ги покријат своите расходи со своите приходи, можат да им се доделат дотации од буџетот.

Дотациите на установите се предвидуваат во предметката на приходите и расходите на органот на владата надлежен за работите и задачите на установите, односно во буџетот на народниот одбор.

Член 21

Установата може преку вирман да врши изменувања на намената и на висината на средствата предвидени во предметката.

Со вирманисање не можат да се наголемат личните расходи.

Член 22

Установата може да користи термински кредит кај Народната банка на ФНРЈ, ако поради нерамномерниот прилив на приходите не е во можност да ги покрие своите редовни расходи.

Народната банка на ФНРЈ го одбрува кредитот во границите на приходите планирани со предметката на установата.

Член 23

Предметката на приходите и расходите се извршува преку тримесечни, а по потреба и преку месечни планови на приходите и расходите.

Установата која прима дотации од буџетот ги планира, во рамките на годишната дотација, тримесечните износи на дотациите во своите тримесечни планови на приходите и расходите.

Тримесечните планови на приходите и расходите на установите што примаат дотација од буџетот ги одобрува надлежниот финансиски орган.

Член 24

Установата го врши финансиското работење преку текука сметка кај банката. Остварените приходи и дотации од буџетот установата ги вложува на својата текука сметка.

Установата самостојно располага со средствата на текуката сметка.

Банката ќе изврши налог за исплата во границите на расположивите средства на текуката сметка.

VI. ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ВО УСТАНОВИТЕ

а) Плати на службениците и работниците на предметковните установи со самостојно финансирање

Член 25

Платите на службениците на предметковните установи со самостојно финансирање, за кои не постојат посебни прописи за платите, се определуваат по одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи (чл. 14), со тоа што нема на овие службеници да им се определува звањето на управните службеници. Овие службеници напредуваат под условите за добивање звања и напредуваат во платни разреди што се предвидени со споменатата уредба.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ може да донесе посебни прописи за распоредувањето на овие службеници по платни разреди и за нивното напредување.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ може, по предлог од над-

лежниот член на Владата на ФНРЈ, за одделни видови установи да определи звања во кои се распоредуваат службениците, како и условите за зложивањето на овие звања.

Член 26

Платите на работниците во предметковните установи со самостојно финансирање за кои не постојат посебни прописи за платите, се определуваат по прописите за платите на работниците кај државните органи.

Член 27

На службениците и работниците на предметковните установи можат да им се доделуваат награди од фондот за наградување на работниците и службениците кој се формира во одделни установи.

Фондот за наградување на работниците и службениците се формира во оние установи што ќе остварат вишок на сопствените приходи над планираните. Делот од вишокот на приходите, кој не може да биде поголем од 20% се внесува во фондот за наградување и им се распоредува на работниците и службениците сразмерно на нивните плати.

Со правилата на установата поблиску ќе се определи начинот на распределбата на овој фонд.

Член 28

Социјалните установи (ученички домови, детски јасли, детски градинки, обденишта и др.), доколку се финансираат на начинот пропишан со оваа уредба, можат средствата на фондот за наградување на работниците и службениците да ги формираат само со намалување на управните трошкови, со тоа што намалувањето да не влијае на квалитетот на услугите што ги вршат овие установи.

6) Плати на службениците и работниците во стопанските установи

Член 29

Платите на службениците и работниците во стопанските установи се определуваат, било по прописите за определување платите на службениците и работниците кај државните органи, било по прописите за определување заработката на работниците и службениците на стопанските претпријатија.

Со решението за оснивањето односно прогласувањето на установата се утврдува, со обзир на задачите и работењето на установата, кој начин за определување на платите предвиден во претходниот став ќе се применува во односната установа.

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ СПРЕМА УСТАНОВИТЕ

Член 30

Правата и должностите на органот на владата надлежен за работите и задачите на установата, како и на народниот одбор се:

донесување односно одобрување правила на установата;

давање согласност на предметката на приходите и расходите на установата во согласност со надлежниот финансиски орган;

назначување органот на управување согласно на решението за оснивање на установата;

одобрување систематизацијата на местата во установата во согласност со органот за систематизација;

определување делот на приходите што го внесува установата во фондовите на самостојно располагање во согласност со надлежниот финансиски орган;

давање согласност, на завршната сметка на установата.

Член 31

Органот на владата надлежен за работите и задачите на установата како и народниот одбор, може:

да ги пропише цените на производите односно услугите што ги вршат одделни установи или видови установи

да ја определи намената на паричните средства на установата,

да ја ограничи употребата на средствата од фондовите на установата,

да го пропише начинот за вршење услуги од страна на установите,

да определи одделни категории лица да бидат делимично или напoлно ослободени од плаќањето на услугите.

Ако со применување на мерките од претходниот став ќе се наголемат трошковите на установата, органот што ги определил тие мерки е должен да ги обезбеди на установата покривање на наголемените трошкови.

Член 32

Работите од чл. 30 и 31 на оваа уредба ги врши органот на владата односно народниот одбор со донесување писмено решение.

Член 33

Против решението на органот на владата односно на народниот одбор установата има право на жалба до вишиот државен орган во рок од 8 дена по приемот на решението.

Член 34

Контролата на извршувањето на предметката на приходите и расходите на установата ја врши надлежниот финансиски орган.

Финансискиот орган утврдува дали се употребуваат остварените приходи според дивната намена и во границите определени со предметката. Со контролата на употребата на приходите, финансискиот орган ја испитува стварната намена и законитоста на извршените исплати.

Во вршењето контрола на употребата на остварените приходи финансискиот орган е овластен да ги проверува книговодствените и други документи на установата.

Член 35

Финансискиот орган има право да ги запре исплатите по предметката на установата со решение за кои ќе утврди дека се наредени незаконито и противно на дивната намена. Исто така, финансискиот орган има право да ја запре исплатата на дотациите, ако утврди дека се троши на целите за кои не е дадена.

Против решението од финансискиот орган установата може да подаде жалба до вишиот државен орган во рок од 8 дена по приемот на решението.

VIII. ЗАВРШНА СМЕТКА

Член 36

По истекот на буџетската година установата составува завршна сметка за финансиското работење.

Завршната сметка на установата е составен дел од завршната сметка за извршување на буџетот и се одобрува заедно со буџетот.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Стопанските претпријатија што немаат услови да работат како претпријатија, ќе преминат на работењето како установи со самостојно финансирање врз основа на решението од органот надлежен за оснивањето.

Ликвидација на такви претпријатија нема да се спроведува. Сите права и обврски на досегашните претпријатија ги презема установата со самостојно финансирање.

Претпријатијата од првиот став на овој член ќе преминат на работење како установи со самостојно финансирање најдоцна до 15 април 1952 година.

Член 38

По предлог од надлежниот член на Владата, Владата на ФНРЈ може со посебни прописи да определи кои видови досегашни буџетски установи или прет-

пријатија преминуваат на работа како установи со самостојно финансирање, односно кои видови дејности можат да се вршат само преку установите со самостојно финансирање.

Член 39

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесува Министерот на Финансите на ФНРЈ.

Член 40

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

5 април 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

183.

Врз основа на овластувањето од точ. IV од Резолуцијата по повод на предлогот на сојузниот буџет за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52), Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Придонесот за социјалното осигурување се плаќа за обезбедување на средствата на фондот за социјалното осигурување.

Член 2

Придонесот за социјалното осигурување го плаќаат државните органи, установите и стопанските претпријатија, задругите, задружните и општествените организации и нивните стопански претпријатија, стопанските здруженија, како и приватните работодавци, за сите лица запослени кај нив.

Земјоделските задруги плаќаат придонес за социјалното осигурување само за оние лица што се во работен однос со задругата како работници и службеници.

Придонесот за социјалното осигурување го плаќаат, по правило, и осигурениците што вршат самостојна професионална дејност а се осигурени по посебните прописи.

Здружението на слепите и Сојузот на глувонемите, како и нивните стопански претпријатија, не плаќаат придонес за социјалното осигурување.

Член 3

Стопата на придонесот за социјалното осигурување изнесува 45% од заработката на работниците и службениците, односно од платите на работниците и службениците и други осигурени лица, доколку не е определено инаку со посебни прописи.

Со придонесот од претходниот став се покрива правото на потполно социјално осигурување и додатоците на деца на осигурениците за кои се плаќа тој придонес.

Член 4

Основ за пресметување придонесот за социјалното осигурување кај стопанските претпријатија и задругите е вкупниот износ на исплатените заработки.

За сите други работници и службеници како основ за пресметување придонесот за социјално осигурување се зема збирот на исплатените плати засадно со постојаните лични и функционални додатоци, со

паричната надокнада наместо боновите за прехрана, како и со паричната противвредност на издадените бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%.

Кај лицата во работен однос што примаат покрај платата во пари и дел на платата во натура, во основот за пресметување придонесот се засметуваат и примањата во натура, и тоа со паушалните износи што ги пропишува советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Член 5

Придонесот за социјалното осигурување на работниците и службениците запослени во стопанските претпријатија, стопанските здруженија и во задругите го наплатува Народната банка на ФНРЈ при исплатувањето на готовина за исплата на заработките, со двоето на износот на овој придонес од општествениот придонес на претпријатијата односно на задругите на сметка на фондот на социјалното осигурување.

Придонесот за социјалното осигурување на службениците и работниците запослени кај државните органи и установи го наплатува Народната банка на ФНРЈ на терет на предметката на односите органи и установи при исплатувањето на готовина за исплата на платите. На ист начин се врши и наплата на придонесот за социјалното осигурување на службениците и работниците запослени кај општествените и задружните организации и нивните установи, кои го водаат своето финансиско работење преку Народната банка на ФНРЈ.

Придонесот за социјалното осигурување од приватните работодавци го наплатуваат органите на службата на социјалното осигурување.

Член 6

По исклучок од чл. 6 ст. 2 на оваа уредба, до крајот на 1952 година придонесот за социјалното осигурување на службениците и работниците запослени кај сите државни органи и установи, како и установите со самостојно финансирање, ќе се подмири од сојузниот буџет.

Одредбата од претходниот став не важи за домови, интернати, детски јасли, обдоништа и слични установи. Овие установи ќе го плаќаат придонесот за социјалното осигурување на лицата запослени кај нив, и тоа до крајот на 1952 година по исклучок од чл. 3 на оваа уредба — по стопата од 30% од основот за пресметување на придонесот (чл. 4 ст. 2).

Член 7

Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, може во рамките на прописите за заработките на работниците и службениците во стопанските претпријатија и задругите да пропише минимални основи за пресметување на придонесот за социјалното осигурување што го плаќаат приватните работодавци, како и тоа овој придонес да се плаќа на вкупниот износ на платите засметани во продавната цена на производите односно услугите.

Член 8

Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, може да пропише одделни стопи и основи за пресметување на придонесот за социјалното осигурување на лицата запослени кај приватните работодавци вон стопанската дејност, како и за одделни категории осигуреници кои имаат по посебните прописи право само на делнично социјално осигурување.

Член 9

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесува, по потреба, Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 10

Оваа уредба ќе се примени на државните органи, установи и стопански претпријатија, на задржките, здружните и општествените организации на нивните стопански претпријатија, како и на стопанските здруженија, од 1 јануари 1952 година, а на приватните работодавци — од 1 април 1952 година на кој ден престанува нивната обврска на плаќање прва и втора разлика во полната цена на чинењето односно во платите по поранешните прописи за финансирањето на социјалното осигурување.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

4 април 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

184.

Врз основа на чл. 16 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), по предлог од Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЗВАЊЕТО И ПЛАТАТА НА ИНСПЕКТОР ВО
РЕСОРТОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Покрај звањата на управните службеници од чл. 16 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, во ресорот на внатрешните работи се устануваат и звањето инспектор.

Член 2

Звањето инспектор се распоредува од VIII до IV платен разред.

Член 3

Во звањето инспектор може да биде унапреден вишиот референт кој има три години ефективна служба во тоа звање.

Решението за унапредување во звањето инспектор се донесува по членот 44 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 4

Службениците затечени во звањето криминалистички инспектор и криминалистичко-технички инспектор кои имаат факултетска спрема или Виша школа на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ, кои имаат потполна средна школа и 10 години служба, или кои ги исполнуваат условите од членот 68 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, се преводат во звањето инспектор од VIII до

заклучно IV платен разред, и тоа: службениците кои имаат до 12 години служба во VIII, а кои имаат преку 12 години служба во наредните платни разреди според годините на службата. Службениците кои во ова звање проведеле повеќе од 3 години се преводат во еден платен разред погоре, но не во виши од IV платен разред.

Член 5

Службениците затечени во звањето криминалистички инспектор и криминалистичко-технички инспектор кои не ги исполнуваат условите од претходниот член, се преводат по одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи во соодветните звања на управните службеници.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 849
31 март 1952 година
Белград

Претседател на Советот за
законодавство и изградба на народната
власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

185.

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕСОРТОТ НА
ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Звањата на извршните службеници во ресорот на внатрешните работи се:

I

- 1) извршен пристав
- 2) криминалистички техничар

II

- 1) стражар
- 2) постар стражар
- 3) надзорник на стража
- 4) заповедник на стража

Член 2

Извршниот пристав врши поодделни извршни работи на криминалистичка и други служби во ресорот на внатрешните работи.

Криминалистичкиот техничар врши поодделни основни криминалистички технички работи, како и работи на дактилографија, криминалистичко фотографирање и слично.

Член 3

Стражар, постар стражар, надзорник на стража и заповедник на стража вршат стражарска служба во казнено-поправителните установи според прописите и организацијата на оваа служба.

Член 4

За звањето извршен пристав потребна е непотполна средна школа и завршена нижа школа на министерството на внатрешните работи на народната република.

За звањето криминалистички техничар потребна е непотполна средна школа и завршен стручен курс за тоа звање.

Член 5

За звањето стражар потребна е најмалку основна школа и завршен курс за тоа звање во нижата школа на министерството на внатрешните работи на народната република.

За звањето постар стражар потребни се најмалку пет години служба во звањето стражар.

За звањето надзорник на стража потребна е најмалку непотполна средна школа и завршена нижа школа на министерството на внатрешните работи на народната република, или десет години служба во звањето стражар или постар стражар и положен стручен испит за звањето надзорник на стража.

За звањето заповедник на стража потребни се најмалку десет години служба во звањето надзорник на стража и положен стручен испит за звањето заповедник на стража.

Член 6

Звањата на извршните службеници во ресорот на внатрешните работи се распоредуваат во следни платни разреди:

звање извршен пристав, од XVII—XI платен разред,

звање криминалистички техничар, од XVII—XII платен разред,

звање постар стражар, од XVII—XV платен разред,

звање на надзорник на стража, од XVI—XIII платен разред,

звање заповедник на стража, во XII—XI платен разред.

Платата на стражар изнесува месечно 5.600 динари, а со повишувања по годините на служба до 7.700 динари.

Член 7

За извршните службеници во ресорот на внатрешните работи постојат по три периодски повишувања во XV, XIII, XII и XI платен разред.

Периодските повишувања изнесуваат: во XI платен разред 500 динари, во XII и XIII платен разред 400 динари, а во XV платен разред 300 динари месечно.

Периодските повишувања се даваат по службена должност после секои три години ефективна служба.

Повишувањата на платата на стражарите изнесуваат 300 динари месечно а ги има седум. Повишувањата се даваат после секои три години служба.

Член 8

Лицето што влегува првпат во државна служба како извршен пристав и надзорник на стража должно е за првите две години служба да ја заврши нижата школа на министерството на внатрешните работи на народната република, а лицето што влегува првпат во државна служба како криминалистички техничар должно е да заврши стручен курс.

Планот и програмата на наставата во школата и на стручниот курс ги пропишува министерот на внатрешните работи на народната република.

Член 9

Стражарот е должен во текот на првата година на служба да го заврши курсот за стражар.

Траењето на курсот за стражар и програмата на наставата на курсот ги пропишува министерот на внатрешните работи на народната република.

Член 10

На службениците од чл. 8 и 9 од овој правилник што не ќе го положат завршниот испит во школата односно на курсот ќе им се откаже службата.

По исклучок, надзорникот на стража што не ќе го положи завршниот испит во нижата школа може да остане во служба како стражар.

Член 11

Извршните службеници од ресорот на внатрешните работи напредуваат со добивање више звање или виши платен разред според стручната спрема, покажаниот успех во работата и годините на служба.

Член 12

Извршните службеници во исто звање редовно напредуваат во виши платни разреди после секои три години ефективна служба.

За унапредување на службениците со звањата извршен пристав и криминалистички техничар од XIV во XIII платен разред потребно е службеникот да го положи определенот стручен испит. Програмата на испитот и постапката за неговото полагање ги пропишува министерот на внатрешните работи на народната република.

Ако старешина на пофа дека службеникот не се заложува на работа и дека затоа не заслужува да добие виши платен разред, ќе побара да даде оценка за работата на службеникот персоналната комисија предвидена во чл. 43 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Ако комисијата даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред најмалку уште една година.

Член 13

Службениците што се истакнуваат со стручна способност и со резултати на своја работа можат да бидат унапредени во истото звање во еден платен разред погоре од наредниот платен разред по истекот на три години ефективна служба проведена во дотогашниот платен разред.

Член 14

Службениците што ќе проведат три години ефективна служба во завршниот платен разред на своето звање а не ќе бидат унапредени во више звање добиваат периодски повишувања по чл. 7 од овој правилник.

Член 15

Стражар што има најмалку пет години ефективна служба може да биде унапреден за постар стражар.

Стражар или постар стражар што има најмалку десет години ефективна служба може да биде унапреден за надзорник на стража ако го положи стручниот испит за тоа звање.

Надзорник на стража што има десет години ефективна служба во тоа звање може да биде унапреден за заповедник на стража ако го положи пропишаниот стручен испит за ова звање.

Програмата за полагање на стручниот испит за звањето надзорник на стража и заповедник на стража ги пропишува министерот на внатрешните работи на народната република.

Член 16

Службениците во звањето извршен пристав, криминалистички техничар, надзорник на стража што имаат непотполна средна школа и завршена нижа школа на министерството на внатрешните работи на народната република, како и заповедник на стража, можат да бидат преведени во звањето референт предвидено со Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи после дванаесет години ефективна служба.

За преведување по претходниот став треба службеникот да положи посебен стручен испит по чл. 23 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Службеникот што се преводи во звањето референт добива XI платен разред и напредува натаму до IX платен разред заклучно.

Член 17

Службениците затечени во звањето дактилоскопски техничар III, II и I класа и криминалистички фото-техничар III, II и I класа се преводат во звањето криминалистички техничар и се распоредуваат во следниве платни разреди:

— дактилоскопски техничар III и II класа и криминалистички фото-техничар III и II класа, од XVI до XII платен разред;

— дактилоскопски техничар I класа и криминалистички фото-техничар I класа, од XVI до XII платен разред.

Платните разреди се определуваат според годините на служба сметајќи за почетниот платен разред до три години служба, за наредниот преку три до шест итн.

Службениците од ст. 1 на овој член кои имаат потполна средна школа се преводат во звањата и се распоредуваат во платни разреди по чл. 53 и 54 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 18

Службениците затечени во звањето помлад криминалистичко-технички референт и криминалистичко-технички референт што имаат непотполна средна школа е помалку од десет години служба, или кои имаат помала школска спрема од непотполна средна школа, а кои по одредбите на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи не ги исполнуваат условите за да бидат преведени во звањата на управните службеници, се преводат во звањето криминалистички техничар во следните платни разреди:

— помлад криминалистичко-технички референт, од XVI до XII платен разред;

— криминалистичко-технички референт од XV до XII платен разред.

Платните разреди се определуваат според годините на служба сметајќи за почетниот платен разред до три години служба, за наредниот од три до шест итн.

Член 19

Службениците што имаат непотполна средна школа а помалку од десет години служба или што имаат помала школска спрема од непотполна средна школа а се затечени во звањето:

а) помлад управен референт и помлад криминалистички референт;

б) управен референт и криминалистички референт;

в) виши управен референт и виши криминалистички референт, се преводат во звањето извршен пристав во следниве платни разреди:

— службениците под а) во платните разреди од XVI до XII;

— службениците под б) и в) во платните разреди од XV до XII.

Преведувањето во смисла на претходниот став ќе се изврши само ако службениците затечени во споменатите звања не ги исполнуваат условите за да бидат преведени во звањата на управните службеници по Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Платните разреди се определуваат според годините на служба, сметајќи за почетниот платен разред до три години служба, за наредниот од три до шест итн.

Член 20

Службениците во служба на против-авионската заштита што имаат непотполна средна школа а помалку од десет години служба или помала школска спрема од непотполна средна школа, а се затечени во звањето помлад референт на ПАЗ, референт на ПАЗ, III, II и I класа, виши референт на ПАЗ, шеф на отсек на ПАЗ, инструктор на ПАЗ II и I класа и началник на одделение на ПАЗ, ако по одредбите на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи не ги исполнуваат условите за да бидат преведени во звање на управните службеници, се преводат во звањето извршен пристав, и тоа:

а) помлад референт на ПАЗ и референт на ПАЗ III класа од XVI до XII платен разред;

б) референт на ПАЗ II и I класа, виши референт на ПАЗ и шеф на отсек на ПАЗ од XV до XII платен разред;

в) инструктор на ПАЗ II и I класа од XIV до XII платен разред;

г) началник на одделение на ПАЗ во XIII и XII платен разред.

Платните разреди се определуваат според годините на служба сметајќи за почетниот платен разред до три години служба, за наредниот од три до шест итн.

Член 21

Во текот на првите пет години по влегувањето во сила на овој правилник во звањето постар стражар и надзорник на стража можат да бидат унапредени и стражарите кои имаат пет, односно десет години ефективна служба. Во истиот срок во звањето заповедник на стража можат да бидат назначени и подофицири, а за надзорници на стража офицери на Народната милиција и на Југословенската народна армија.

Во текот на првите десет години по влегувањето во сила на овој правилник можат во звањето заповедник на стража да се унапредат и надзорници на стража што немаат десет години ефективна служба. Во истиот срок во звањето заповедник на стража можат да бидат назначени и офицери на Народната милиција и на Југословенската народна армија.

Времето provedeno во Народната милиција и во Југословенската народна армија се смета во ефективна служба по одредбите од овој правилник, ако прекиниот не е подолг од шест месеци сметајќи од денот на престанокот на службата во Народната милиција односно во Југословенската народна армија.

Член 22

На припадниците на Народната милиција и на подофицирите и офицерите на Југословенската народна армија, што ќе бидат непосредно преземени во стража на казнено-поправителни установи, можат да им се определуваат припадностите што ги имале дотогаш додека со напредување по овој правилник не ќе ги добијат истите или поголеми припадности.

Член 23

Во сето другото за извршните службеници во ресорсот на внатрешните работи важат одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 24

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 850

31 март 1952 година

Белград

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,

Александар Ранковиќ, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство

и изградба на народната власт

на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

186.

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Член 1

За службениците на инспекцијата на трудот кои работаат на работите на инспекцијата на трудот се установаваат следни звања:

- а) помошен инспектор на трудот,
- б) инспектор на трудот,
- в) виши инспектор на трудот.

Член 2

Во звањето помошен инспектор на трудот се назначуваат:

- а) службеници со завршена средна техничка школа (машинска, градежна, рударска итн.) и со пракса од најмалку 3 години поминати на работа во стопанството;
- б) квалификувани работници со најмалку 5 години стручна пракса и покажана стручна способност.

Во звањето инспектор на трудот се назначуваат:

- а) службеници со завршен технички, економски или правни факултет и со пракса од најмалку 6 години;
- б) службеници со завршена средна техничка школа (машинска, градежна, рударска итн.) и со пракса од најмалку 6 години поминати на работа во стопанството;
- в) висококвалификувани работници кои како квалификувани работници поминале на работа најмалку 9 години.

Член 3

Звањето помошен инспектор на трудот се распоредува во XV платен разред.

Помошните инспектори на трудот се унапредуваат во звањето инспектор во XIV платен разред откако ќе извршат 3 години ефективна служба во звањето помошен инспектор на трудот и ќе положат стручен испит. Во звањето инспектор на трудот натаму напредуваат до X платен разред.

Член 4

Лицата од членот 2 ст. 2 при преминувањето на службата на инспекцијата на трудот должни се да го положат стручниот испит за звањето инспектор на трудот во срок од една година од денот на преминувањето во оваа служба. Откога ќе го положат стручниот испит овие лица се назначуваат во звањето инспектор на трудот. До назначувањето во ова звање ги задржуваат поранешното звање и платата.

Инспекторите на трудот со факултетска спрема се распоредуваат во XII платен разред и редовно напредуваат до X платен разред.

Инспекторите на трудот со факултетска спрема се унапредуваат во звањето виши инспектор на трудот под услов во звањето инспектор на трудот да проведат најмалку 9 години и комисијата на владата да дала согласност за ова унапредување.

Член 5

Инспекторите на трудот со средна стручна спрема, односно со спрема на квалификуван или висококвалификуван работник можат да се унапредат во звањето виши инспектор на трудот само под услов во звањето инспектор на трудот да проведат најмалку 15 години и да им е призната вишата стручна спрема во смисла на чл. 9 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи. За ова унапредување потребно е да даде согласност комисијата на владата.

Вишите инспектори на трудот се распоредуваат во IX платен разред и редовно напредуваат до VI платен разред.

Член 6

Програмата за ползгање на стручните испити и начинот на оценувањето на службениците од чл. 1 како и составот на комисијата ги пропишува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 7

Службениците од членот 1 на овој правилник напредуваат во истото звање во виши платни разреди редовно после секои три години ефективна служба.

Лицата назначени во звањето инспектор на трудот или виши инспектор на трудот, кои на поранешната должност проведат подолго отколку што е потребно во смисла на чл. 4 од овој правилник за распоредување во почетниот платен разред на ова звање можат да се распоредат и во виши платен разред ако ги исполнуваат условите за тоа.

Член 8

Вишите инспектори на трудот можат да се унапредат во звањето советник и виши советник и да напредуваат во тие звања под условите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 9

Ако старешината наоѓа да не се заложува службеникот во работата и поради тоа не заслужува да добие виши платен разред, ќе побара персоналната комисија од чл. 43 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи да постави поради давање оценка за работата на службеникот. Ако комисијата даде недоволна оценка, службеникот останува во истиот платен разред најмалку уште една година.

Член 10

Службениците кои се истакнуваат со стручна способност и со резултати на својата работа можат да бидат унапредени во востановено звање во следен платен разред погоре од поранешниот разред по истекот на 3 години ефективна служба изведена во односниот платен разред.

Член 11

За инспекторите на трудот постојат по три периодски повишици во X и VI платен разред.

Периодските повишици изнесат во X платен разред 500 динари, а во VI платен разред 700 динари месечно.

Периодските повишици се даваат по службена должност после секој 3 години ефективна служба проведени во X односно VI платен разред.

Член 12

Инспекторите на трудот затечени во службата на инспекцијата на трудот се преводат во соодветните звања и се распоредуваат во платни разреди според стручната спрема и годините на служба во инспекцијата на трудот, односно во својство на службеник или работник.

Помошните инспектори на трудот се распоредуваат во XV платен разред. Помошните инспектори на трудот кои проведат во звањето помошен инспектор 3 години и имаат потребна стручна спрема, се преводат во звањето инспектор на трудот, со тоа што се должни да го положат пропишаниот стручен испит во срок од една година од денот на преведувањето во звањето инспектор на трудот.

Инспекторите на трудот со средна техничка школа, односно со спрема на квалификуван и висококвалификуван работник и со работен стаж определен во членот 2 на овој правилник се распоредуваат од XIV до X платен разред спрема годините на службата.

Инспекторите на трудот со факултетска спрема се распоредуваат според годините на службата од XII до X платен разред, ако имаат работен стаж предвиден со членот 2 од овој правилник.

Вишите инспектори на трудот го задржуваат ова звање, под услов да имаат потребна стручна спрема и години на служба и се распоредуваат според годините на службата од IX до VI платен разред, со тоа во почетниот платен разред да се преводат службениците кои имаат до 12 години служба, а службениците кои имаат повеќе од 12 години служба во натамошните платни разреди.

Службениците во звањето главен инспектор на трудот се преводат во звањата што ќе им ги определи комисијата на владата спрема работите и стручната спрема сообразно на одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 13

Службениците на инспекцијата на трудот затечени во звањата:

- а) помошен инспектор,
- б) инспектор,
- в) виши инспектор,

кои имаат непотполна средна школска спрема и најмалку 10 години служба а работите од своето звање ги вршат со успех, се преводат по одредбите од претходниот член, со тоа што на службениците под а) и б) за почетен платен разред им се смета 6 години служба, а на службениците под в) 15 години служба. Овие службеници се должни во определениот срок да го положат пропишаниот стручен испит.

Службениците од претходниот став кои имаат помала школска спрема од непотполна средна школа и најмалку 10 години служба можат да се преведат по одредбите од претходниот став, ако ги вршат работите од своето звање со успех, со тоа во определениот срок да го положат пропишаниот стручен испит. Решението за преведување го донесува комисијата на владата по согласен предлог од комисијата за преведување и од старешината надлежен за назначување или по жалба од службеникот.

Службениците кои не ќе бидат преведени по одредбите од претходниот став, се преводат во соодветните звања предвидени со Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи и со правилниците донесени врз основа на неа.

Член 14

Во местата кај што не постои одделен орган на инспекцијата на трудот, лицата што вршат извесни работи од надлежноста на инспекцијата на трудот не можат да ги имаат звањата предвидени со овој правилник.

Член 15

Инспекторите на трудот и вишите инспектори на трудот не можат да се назначуваат, преместуваат ниту, сменуваат од својата должност без согласност од претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на владата на народната република.

Член 16

Во сето другото одредбите на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи важат и за инспекторите на трудот.

Член 17

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 851

29 март 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,

др Павле Грегорич, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ

Едвард Кардељ, с. р.

187.

Врз основа на чл. 37 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), а во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ СЛУЖБИ

I. Општи одредби

Член 1

По овој правилник се определуваат звањата, платите и начинот на напредувањето на службениците на статистичките служби — во заводите за статистика и евиденција, во статистичките уреди и во статистичките органи во поодделни гранки на државната управа.

II. Звања

Член 2

Во статистичката служба постојат овие звања на службениците:

- 1) статистички помошник,
- 2) статистичар,
- 3) статистичар — економист (демограф, лекар, математичар, правник итн.).

Во поглед на добивањето звањето советник и виши советник важат одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 3

За звањето статистички помошник потребна е непотполна средна школа и положен стручен испит за тоа звање.

Статистичкиот помошник мора да ги познава статистичко-техничките и статистичките административно-технички работи, како што е: приспособање, проверување, групирање и табелирање, работа на статистички машини, цртање, умножување итн.

Член 4

За звањето статистичар потребна е потполна средна школа, положен стручен испит и завршен пропишан приправнички стаж за тоа звање.

Статистичар треба да е оспособен за самостојно водење статистичка служба на помали административно-територијални подрачја или на определени сектори на статистичко-технички работи, да е спремен да разработува планови и организациони шеми, да приспособа, контролира, обработува и прикажува статистички податоци.

Член 5

За звањето статистичар—економист (демограф, лекар итн.) потребна е факултетска спрема, положен стручен испит и завршен пропишан приправнички стаж за тоа звање.

Статистичар—економист треба да е оспособен за самостојно водење статистичка служба на поголеми административно-територијални подрачја или на определени социјално-економски гранки на статистичката служба.

III. Распоред на звањата во платни разреди

Член 6

Звањата од чл. 2 на овој правилник се распоредуваат во следни платни разреди, и тоа:

- 1) звањето статистички помошник, од XX до XIV платен разред;
- 2) звањето статистичар, вклучувајќи ги и приправниците за ова звање, од XVI до IX платен разред;
- 3) звањето статистичар—економист — (демограф, лекар итн.) вклучувајќи ги и приправниците за ова звање од XIV до VI платен разред.

IV. Приправнички стаж

Член 7

Приправничкиот стаж постои за звањето статистичар и статистичар—економист (демограф, лекар итн.) и трае три години.

Член 8

Лицата што се примаат во статистичката служба како приправници се назначуваат во почетниот платен разред на соодветното звање.

Службениците од претходниот став можат да го подлагаат стручниот испит после завршената втора година на приправничкиот стаж. По положениот стручен испит и по завршениот приправнички стаж приправниците се назначуваат во звањето статистичар, во XV платен разред, односно во звањето статистичар — економист (демограф, лекар итн.), во XIII платен разред.

V. Напредување

Член 9

Службеникот во звањето статистички помошник може да биде унапреден од XX во XIX платен разред после завршениот тригодишен стаж и положениот стручен испит за тоа звање.

Член 10

Службениците напредуваат во виши платен разред од истото звање после секои три години ефективна служба.

Ако старешината наоѓа да не се заложува службеникот на работа и поради тоа не заслужува да добие виши платен разред ќе побара персоналната комисија од чл. 43 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи да поведе постапка поради давање оценка за работата на службеникот.

Ако комисијата даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред најмалку уште една година.

Член 11

Службениците од статистичката служба кои се истакнуваат со стручна способност и со резултати на својата работа, можат да бидат унапредени во еден платен разред погоре од наредниот платен разред во истото звање по истекот на три години ефективна служба проведена во дотогашниот платен разред.

Одредбите на претходниот став не се однесуваат до приправниците.

Член 12

За унапредување на службеникот во звањето статистичар од XIII или XI платен разред во XI платен разред потребно е службеникот да положи посебен стручен испит.

Член 13

Службеникот во звањето статистичар—економист (демограф, лекар итн.) кој има виша стручна спрема и три години ефективна служба во X или XI платен разред од тоа звање, може да биде унапреден во IX платен разред.

Член 14

По исклучение, службеникот во звањето статистичар може и порано да биде унапреден во XI платен разред, а службеникот во звањето статистичар—економист (демограф, лекар итн.) во IX платен разред, ако има најмалку 8 години служба и ако се истакнува со особени стручни квалитети.

Решение за унапредување по чл. 12, 13 и ст. 1 на чл. 14 донесува старешината надлежен за назначување во согласност со комисијата на владата. Комисијата на владата може да определи за унапредување по претходните ставови да се бара од службеникот да подготви стручна работа која ќе ја цени одделна комисија, односно да положи посебен стручен испит.

Член 15

На службеникот во звањето статистички помошник, кој има најмалку 10 години ефективна служба во статистичката служба и кој се истакнува со особена стручна способност, може да му се одобри да полага одделен стручен испит за звањето статистичар. По положениот стручен испит службеникот се унапредува во звањето статистичар во XVI платен разред. Ако службеникот веќе го има XVI платен разред или виши од него, се унапредува во првиот нареден платен разред.

Службеникот што е унапреден по претходниот став, може да напредува до IX платен разред.

Член 16

Службеникот во звањето статистичар кој има потполна средна школа и најмалку девет години ефективна служба во статистичката служба, по исклучение може да биде унапреден во звањето статистичар—економист односно демограф, ако определената стручна комисија оцени дека неговото стручно знаење и одговара на

спремата што е потребна за ова звање и ако положи стручен испит за звањето статистичар-економист односно демограф.

Член 17

Службениците кои ќе проведат три години во вршиниот платен разред во своето звање а не ќе бидат унапредени во више звање, односно службениците во звањето статистичар кои после три години проведени во XII платен разред не ќе бидат унапредени во XI платен разред, како и службениците во звањето статистичар-економист кои после три години проведени во X платен разред не ќе бидат унапредени во IX платен разред добиваат периодски повишуици.

Периодските повишуици изнесат, и тоа: во XIV платен разред 300, во XII — 400, во X и IX — по 500, а во VI — 700 динари месечно.

Секој од наведените платни разреди има по три периодски повишуици.

Периодските повишуици се даваат по службена должност после секои три години ефективна служба.

Решението за давање периодски повишуици го донесува старешината на установата.

Член 18

На службениците кои покрај статистичката стручност располагаат и со стручни знања од друга струка (лекари, инженери, математичари итн.) и тие знања фактички ги користат во својата статистичка работа може да им се дава еден платен разред погоре од оној во кој е распоредено нивното звање.

VI. Преводeње на службениците

Член 19

Службениците на статистичката служба затечени во звањата:

- помошен статистички манипулант
 - статистички манипулант и
 - виши статистички манипулант
- се преводат во звањето статистички помошник.

Член 20

Службениците од претходниот член кои имаат непотполна средна школа се преводат во следни платни разреди:

- службениците под а) — во XX и XIX платен разред
- службениците под б) — од XIX до XVII платен разред
- службениците под в) — од XVII до XIV платен разред.

Платниот разред се определува според годините на службата сметајќи го за почетниот платен разред времето до три години, а за наредниот преку три до шест години итн.

Службениците под в) кои имаат до 12 години служба се преводат во XVII платен разред, преку 12 до 15 години во XVI платен разред, а преку 15 години во XV платен разред.

Службениците под а) кои имаат повеќе од 15 години служба се преводат во XVIII платен разред.

Службениците под б) кои имаат до шест години служба се преводат во XIX платен разред, од девет до дванаесет години во XVIII а оние што имаат преку дванаесет години во XVII платен разред.

Член 21

Службениците од чл. 19 кои не ги исполнуваат условите од чл. 20 од овој правилник се преводат во помошни службеници во смисла на одредбите од Правилникот за звањата и платите на канцеларските службеници.

По исклучение, службениците од чл. 19 кои имаат лониска од непотполна средна школа, најмалку десет години служба и положен стручен испит, а работите од своето звање ги вршат со успех, можат да се преведат во платни разреди по претходниот член.

Решение за ова преводeње донесува комисијата на владата по согласен предлог од комисијата за преводeње и од старешината надлежен за назначување, или по жалба на службеникот.

Член 22

Службениците од статистичката служба затечени во звањата:

- помлад статистичар,
 - статистичар,
 - виши статистичар,
- се преводат во звањето статистичар.

Член 23

Службениците од претходниот член кои имаат потполна средна школа се преводат во следни платни разреди:

- службениците под а) — од XVI до XIII платен разред
 - службениците под б) — од XV до XII платен разред
 - службениците под в) — од XI до IX платен разред.
- Платниот разред се определува според годините на службата сметајќи го за почетниот платен разред времето до три години, за наредниот од три до шест итн.

Службениците под в) кои имаат дванаесет години служба се преводат во XI платен разред, преку дванаесет до петнаесет години во X, преку петнаесет години во IX платен разред.

Службениците под а) кои имаат повеќе од петнаесет години служба се преводат во XII платен разред.

Службениците под б) и в) кои во своето звање проведеле повеќе од три години се преводат во еден платен разред погоре, но не во виши од XII односно IX.

Член 24

Службениците од чл. 22 кои имаат непотполна средна школа, најмалку десет години служба и положен стручен испит, а работите од своето звање ги вршат со успех, се преводат во платните разреди по одредбите од претходниот член, со тоа што на службениците под а) и б) за почетен платен разред им се смета шест години, а на службениците под в) петнаесет години служба.

Член 25

Службениците од чл. 24 кои не положиле стручен испит, како и службениците што имаат непотполна средна школа а помалку од десет години служба, или помала школска спрема од непотполна средна школа, можат исто така да се преведат по одредбите од претходниот член, ако работите од своето звање ги извршуваат со успех. Решение за преводeње во вакви случаи донесува комисијата на владата по согласен предлог од комисијата за преводeње и од старешината надлежен за назначување или по жалба од службеникот.

Службениците од претходниот став што не ќе бидат преведени по чл. 24, се преводат во звањето статистички помошник по одредбите на чл. 20 и 21 од овој правилник.

Член 26

Службениците од статистичката служба затечени во звањата:

- помлад статистичар-економист
- статистичар-економист и

в) виши статистик-економист
се преводат во звањето статистичар-економист (демо-
граф, лекар итн.).

Член 27

Службениците од претходниот член кои имаат фа-
култеска спрема се преводат во следни платни разреди:
службениците под а) — од XIV до XI платен разред
службениците под б) — од XIII до X платен разред
службениците под в) — од IX до VI платен разред.

Платниот разред се определува според годините
на служба, сметајќи го за почетен платен разред вре-
мето од три години а за наредниот, преку три до шест
години итн.

Службениците под в) кои имаат до дваесет години
служба се преводат во IX платен разред, а кои имаат
повеќе од дваесет години служба — во натамошните
платни разреди.

Службениците под а) што имаат повеќе од петна-
есет години служба се преводат во X платен разред.

Службениците под б) и в) кои во своето звање
провеле повеќе од три години, се преводат во еден пла-
тен разред погоре, но не во виши од X односно VI пла-
тен разред.

Член 28

Службениците од статистичката служба затечени
во звањата од чл. 26 кои имаат потполна средна школа
— најмалку десет години служба и положен стручен
испит, а работите од своето звање ги вршат со успех,
се преводат во платни разреди по одредбите на чл. 27,
со тоа што на службениците под а) и б) за почетен
платен разред им се смета шест години, а на службе-
ниците под в) петнаесет години служба.

Член 29

Службениците од претходниот член кои не поло-
жиле стручен испит, како и службениците што имаат
потполна средна школа а помалу од десет години слу-
жба, или помала школска спрема од потполна средна
школа, можат исто така да се преведат по одредбата
на претходниот член, ако ги вршат работите од сво-
ето звање со успех. Решение за преведување во вакви
случаи донесува комисијата на Владата по согласен
предлог од комисијата за преведување и од старешината
надлежен за назначување или по жалба на службе-
никот.

Член 30

Службениците што не ќе бидат преведени по од-
редбата на претходниот член, се преводат и тоа:

1) службениците кои имаат потполна средна школа
а помалу од десет години служба се преводат во зва-
њата и платните разреди по одредбите на членот 25 и
26, со тоа што службениците под а), б) и в) на чл. 26
се изедначуваат со службениците во звањата наведени
под а), б) и в) на членот 22.

2) службениците што имаат непотполна средна
школа, најмаку десет години служба и положен стру-
чен испит, се преводат по одредбите на членот 24.

3) службениците што имаат непотполна средна
школа а помалу од десет години служба и службени-
ците од претходната точка што не положили стручен
испит се преводат во смисла на чл. 21 од овој пра-
вилник.

VII. Завршни одредби

Член 31

Во сето другото за службениците од статистич-
ките служби важат одредбите од Основната уредба
за звањата и платите на службениците на државните
органи.

Член 32

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија“.

Бр. 877

31 март 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

188.

Врз основа на чл. 37 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи
 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), во согласност
со Советот за законодавство и изградба на народната
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД
СТРУКАТА НА КОНТРОЛА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ
МЕТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. Звања

Член 1

За службениците од струката за контрола на мерки
и драгоцени метали запослени во установите за кон-
трола на мерки и драгоцени метали постојат овие звања:

- 1) жигосувач,
- 2) контролор на мерки,
- 3) надзорник на контрола на мерки,
- 4) инженер-метролог.

Во поглед на здобивање звањето советник и виши
советник важат одредбите од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи.

Член 2

За звањето жигосувач потребна е непотполна сред-
на школа и шестомесечен курс за тоа звање со завр-
шен испит.

За звањето контролор на мерки потребна е завр-
шена средна техничка школа (машински или електро-
технички отсек) и положен стручен испит предвиден
за тоа звање.

За звањето надзорник на контрола на мерки по-
крај предвидената школска и стручна спрема за зва-
њето контролор на мерки потребно е службеникот да
положи посебен стручен испит за тоа звање.

За звањето инженер метролог потребна е факул-
тетска спрема (машински, електротехнички или тех-
нолошки факултет) и положен стручен испит пропи-
сан за ова звање.

II. Распоред на звањата во платни разреди

Член 3

Звањата од членот 1 на овој правилник се распоре-
дуваат во следни платни разреди:

- 1) звањето жигосувач од XIX до заклучно XIV
платен разред;
- 2) звањето контролор на мерки од XVI до заклуч-
но XII платен разред;

3) звањето надзорник на контрола на мерки од XI до заклучно IX платен разред;

4) звањето-инженер метролог од XIV до заклучно VI платен разред.

III. Приправнички стаж

Член 4

Приправничкиот стаж постои за звањето контролор на мерки и инженер метролог и трае три години.

Член 5

Лицето кое се прима во служба како приправник за звањето контролор на мерки се назначува во XVI платен разред, а лицето што се прима како приправник за звањето инженер метролог — во XIV платен разред.

По положениот стручен испит и по навршениот приправнички стаж приправниците се назначуваат во звањето контролор на мерки во XV платен разред, односно во звањето инженер-метролог во XIII платен разред.

IV. Напредување

Член 6

Службеникот напредува во истото звање во виши платен разред редовно после секои три години ефективна служба, осем во случаите превидени во чл. 9 од овој правилник.

Ако старешината наоѓа да не се заложува службеникот на работа и дека поради тоа не заслужува да биде унапреден во виши платен разред, ќе побара персоналната комисија од чл. 43-од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, да поведе постапка поради давање оценка за работата на службеникот.

Ако комисијата даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред најмалку уште година дена.

Приправникот може да го полага стручниот испит откога ќе наврши две години стаж.

Член 7

Службениците што се истакнуваат со стручна способност и со резултати на својата работа, можат да бидат унапредени во еден платен разред погоре од наредниот платен разред во истото звање по истекот од три години ефективна служба проведена во дотогашниот платен разред.

Одредбата од претходниот став не се однесува до приправниците.

Член 8

За унапредување на службениците во звањето контролор на мерки од XIII или XII платен разред во звањето надзорник на контрола на мерки во XI платен разред потребно е службеникот да положи посебен стручен испит за тоа звање.

Службеникот што ќе биде унапреден по одредбата од претходниот став може натаму да напредува до заклучно IX платен разред.

По исклучение, службеникот во звањето контролор на мерки може да биде и порано унапреден во звањето надзорник на контрола на мерки ако има најмалку осум години служба и ако се истакнува со особени стручни квалитети.

Член 9

Службеникот во звањето инженер метролог кој има три години ефективна служба во X или XI платен разред може да биде унапреден во истото звање во IX платен разред само ако покажал голема способност за вршење на посложени работи од своето звање.

По исклучение, службеникот во звањето инженер метролог може и порано да биде унапреден во IX платен разред ако има најмалку осум години служба и ако се истакнува со особени стручни квалитети.

Член 10

Решение за унапредување по одредбите од чл. 7, 8 и 9 од овој правилник донесува старешината надлежна за назначување во согласност со комисијата на владата. Комисијата на владата може да определи како услов за унапредување по овие одредби да се бара од службеникот да подготви определена стручна работа која ќе ја цени посебна комисија.

Член 11

Службениците што ќе проведат три години во највисокиот платен разред на своето звање, а не ќе бидат унапредени во више звање, односно службениците во звањето контролор на мерки кои после три години проведени во XII платен разред не ќе бидат унапредени во звањето надзорник на контрола на мерки во XI платен разред и службениците во звањето инженер-метролог кои после три години проведени во X платен разред не ќе бидат унапредени во IX платен разред — добиваат периодски повишувања.

Периодските повишувања изнесат: во XIV платен разред 300 динари; во XII платен разред 400 динари; во X и IX платен разред 500 динари; во VI платен разред 700 динари месечно.

Секој од наведените платни разреди има по три периодски повишувања.

Периодските повишувања се даваат по службена должност после секои три години ефективна служба.

Решенија за давање периодски повишувања донесува старешината на организационата единица.

V. Преводeње на службениците

Член 12

Службениците затечени во звањето жигосувач и жигосувач на струјомери се преводат во звањето жигосувач во платните разреди од XIX до XIV.

Платните разреди се определуваат според годините на службата, сметајќи го за почетниот платен разред времето до три години, за наредниот времето преку три до шест итн.

Член 13

Службениците затечени во звањето контролор на мерки се преводат во звањето контролор на мерки.

Службениците што имаат потполна средна школа се распоредуваат во платните разреди од XVI до XII.

Член 14

Службениците затечени во звањето виши контролор на мерки се преводат во звањето надзорник на контрола на мерки. Службениците кои имаат потполна средна школа се распоредуваат во платните разреди од XI до IX.

Службениците кои имаат до дванаесет години служба се преводат во XI платен разред, преку дванаесет до петнаесет години во X, а преку петнаесет години во IX платен разред.

Член 15

Службениците затечени во звањето контролор на мерки и виши контролор на мерки кои имаат непотполна средна школа, најмалку десет години служба и положен стручен испит, а работите од своето звање ги вршат со успех се преводат во платните разреди по одредбите од членот 13 и 14 од овој правилник со тоа што на службениците во звањето контролор на мерки за почетен платен разред им се смета шест години, а на службениците во звањето виши контролор на мерки петнаесет години служба.

Член 16

Службениците од претходниот член кои не положи стручен испит како и службениците што имаат

непотполна средна школа а помалку од десет години служба можат исто така да се преведат по одредбите од претходниот член ако ги вршат работите од своето звање со успех. Решение за преведување во ваков случај донесува комисијата на владата по согласен предлог од старешината надлежен за назначување и од комисијата за преведување, или по жалба од службеникот.

Службениците од претходниот став што не ќе бидат преведени по чл. 15 се преводат во звањето жигосувач по одредбата на чл. 12 од овој правилник.

Член 17

Службениците затечени во звањето инженер-метролог и виши инженер-метролог се преводат во звањето инженер-метролог во следните платни разреди: инженер-метролог од XIV до X платен разред, виши инженер-метролог од IX до VI платен разред.

Службениците затечени во звањето виши инженер-метролог, кои имаат до дванаесет години служба се распоредуваат во IX платен разред, а кои имаат повеќе од дванаесет години служба — во натамошните платни разреди.

Службениците затечени во звањата инженер-метролог и виши инженер-метролог кои во своето звање проведеле повеќе од три години, се преводат во еден платен разред погоре, но не во виши од X односно VI.

Член 18

Службениците кои се затечени во звањето метролошки советник се преводат по одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 19

Приправниците за звањето контролор на мерки се преводат во XVI платен разред. Ако приправниците за звањето контролор на мерки немаат потполна средна школа се преводат во звањето жигосувач и се распоредуваат во соодветниот платен разред.

VI. Завршни одредби

Член 20

Во сето другото за службениците на контрола на мерки и драгоцени метали важат одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 21

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 878

31 март 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Согласен,
Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

189.

Врз основа на чл. 14 од Законот за извршување на казните, на мерките за безбедност и воспитно-поправителните мерки пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА СТРАЖАРСКАТА СЛУЖБА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

За вршење стражарска служба во секоја казнено-поправителна установа постои во оружана-стража на казнено-поправителната установа како извршен орган на управникот на казнено-поправителната установа односно на повереникот за внатрешни работи кој управува со затворот.

Член 2

Стражарската служба на казнено-поправителната установа го опфаќа обезбедувањето на казнено-поправителната установа односно на просторите во кои борават осудени, чување осудени на работа во казнено-поправителната установа и надвор од оваа, одржување внатрешен ред и дисциплина меѓу осудените и спроведување на осудените.

Член 3

Службеници во составот на стража на казнено-поправителната установа се: стражари, постари стражари, надзорници на стража и заповедници на стража.

Член 4

Службениците во состав на стража на казнено-поправителната установа, по правило, се машки лица. Во казнено-поправителните установи или во одделенијата на овие установи во кои издржуваат казна женски лица, одржувањето на внатрешниот ред и дисциплина меѓу осудените го вршат службеници во состав на стражата — женски лица.

Член 5

Во затворите стражарската служба ја врши еден или повеќе стражари односно постари стражари. Ако во затворот ја вршат стражарската служба повеќе стражари, на нивното чело е старешина на стражата. Старешина на стражата може да биде надзорник на стражата или постар стражар.

Во казнено-поправителните домови и во поголемите затвори стражарската служба ја врши стражарски одред. На чело на стражарскиот одред е како старешина заповедник на стражата, а ако се состои одредот од помал број стражари, старешина на стражата може да биде и надзорникот на стражата.

Поголемите стражарски одреди се делат, по потреба на службата на одделенија или групи со кои раководеат непосредно надзорници на стража или постари стражари.

Член 6

Бројната состојба и внатрешната формација на стражата за секоја казнено-поправителна установа ја определува министерот на внатрешните работи на народната република, односно за сојузните казнено-поправителни установи Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 7

Стражата на казнено-поправителната установа е еднообразно униформисана и вооружена.

Униформата на службениците во состав на стража на казнено-поправителни установи ќе се определи со посебно решение од Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Со посебно решение од Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ ќе се определи и вооружението на стражата на казнено-поправителните установи.

Член 8

Стражарите и постарите стражари што не се ожениети или се вдовици без деца, односно разведени но без деца, како и оженети чијата фамилија не живее во истото место, мораат да живеат во касарна на казнено-поправителната установа.

Службениците во состав на стражата на казнено-поправителната установа што не живеат во касарната мораат да живеат во непосредна близина на казнено-поправителниот дом, односно во местото каде што се наоѓа затворот.

Член 9

Стражарската служба службениците во составот на стражата ја вршат врз основа на законските прописи, а по напатствијата и наредбите од управникот на казнено-поправителната установа односно од повереникот за внатрешни работи кој управува со затворот.

Член 10

Службените наредби за вршење служба им се издаваат на службениците во составот на стражата, по правило, преку старешината на стражата, кој му е одговорен за правилното вршење на службените задачи на управникот на казнено-поправителната установа, односно на повереникот за внатрешни работи кој управува со затворот.

Старешината на стражата е должен да ги поучува и упатува службениците во составот на стражата во вршењето на стражарската служба, да врши со нив вежби во ракувањето со оружје и вршење други службени должности.

Старешината на стражата особено е должен да ги поучува и упатува службениците во составот на стражата во поглед на пивната обноска спрема осудените, на вршење надзор над осудените на работното место и вон работа, на преглед и претресување простории во кои се сместени осудените, броење на осудените, како и во поглед на преземање мерки за обезбедување воопшто.

Старешината на стражата непосредно ја одржува дисциплината на сите службеници во составот на стражата.

Член 11

Службеникот во состав на стражата е должен да ги извршува сите наредби од претпоставените старешини издадени со цел за вршење на службата, осем оние со кои се наредува извршување на кривично дело.

Во вршењето на службата службеникот во составот на стражата не смее да ја напушти својата должност макар што било тоа скопчено со опасноста по неговиот живот.

Член 12

Без дозвола од непосредниот старешина службениците во состав на стражата не смеат да го напуштат местото на живеењето.

Член 13

Службеникот во составот на стражата кој се наоѓа на стражарско место има право да употреби оружје:

- 1) кога не може на друг начин да го одбие нападот што е устремен непосредно на него;
- 2) кога некое сомнително лице не ќе се одзове на неговиот повторен позив да застане;
- 3) кога кое и да било лице не ќе се одзове ни на третиот негов позив да застане;
- 4) кога не може на друг начин да ја повика стражата на помош;
- 5) кога е даден знак за општа узбуна — при пожар, побуна на осудените или некаква друга ненадејна опасност.

Член 14

Службеникот во составот на стража кога не е на стражарско место, без обзир дали е на служба, има право да употреби оружје во следни случаи:

1) ако тој или друг службеник од казнено-поправителната установа е физички нападна од еден или повеќе осудени, па не може овој напад да се одбие на друг начин;

2) ако еден или повеќе осудени би се опитале за бегане од казнено-поправителната установа, па не можат на друг начин да се спречат да побегнат;

3) ако еден или повеќе осудени што му се повлечени на чување, на работи надвор од казнено-поправителната установа или при спроведувањето би се опитале за бегане кое не може на друг начин да се спречи.

Член 15

Во случаите од чл. 13 и 14 од овој правилник оружјето ќе се употреби само ако е неопходно потребно да се спречи одбивање напад односно бекство.

Член 16

Ако во казнено-поправителната установа ќе избувне побуна која би имала за цел бекство на осудените или доведување во опасност сигурноста на казнено-поправителната установа или безбедноста на имотот, употребата на оружјето ја наредува управникот на казнено-поправителната установа односно повереникот за внатрешните работи кој управува со затворот а ако се тие отсутни — старешината на стражата или неговиот заменик.

Во овој случај употребата на оружјето се врши спрема наредбите од претпоставениот старешина.

Член 17

За службеник во состав на стражата може да биде назначено лице што ги исполнува условите од чл. 50 на Законот за државните службеници а кое го отслужило задолжителниот воен срок во кадар и не е постар од 30 години.

Женски лица можат да бидат назначени за службеници во состав на стража ако ги исполнуваат условите од чл. 50 на Законот за државните службеници, и ако не се помлади од 21 година ниту постари од 30 години.

Член 18

Решение за службеничките односи на службениците во состав на стража на казнено-поправителните установи донесува министерот за внатрешни работи на народната република а за службениците во состав на стражата на сојузните казнено-поправителните установи — Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 19

Службениците во состав на стража имаат право на бесплатна униформа, на опрема за вршење на службата и вооружение.

Службениците во состав на стража што живеат во касарна добиваат бесплатно покрај стан уште и сместување, огрев и осветление.

Член 20

Службениците во состав на стража кои при вршењето на службата или вон неа ја повредат службената или работната должност, или го нрзупат угледот на службата или на службеник, одговараат дисциплински за дисциплински нередности односно дисциплински преступи по одредбите од Законот за државните службеници, ако со овој правилник не е определено инаку.

Член 21

Како дисциплински нередности се сметаат полесни повреди на службената односно работната должност, а особено:

- 1) непрописно држање оружје и друга опрема;
- 2) непрописно носење оружје и униформа;

3) непрописно држање во стројот;

4) непоздравување или непрописно поздравување старешини;

5) непрописно држање постела, облекло и алишта во касарната;

6) неодржување чистота на телото, на алиштата, облеклото, обувките, како и на постелата и просторите во касарната.

Член 22

Како дисциплински престали, покрај престапите споменати во чл. 65 в) од Законот за државните службеници, се сметаат особено:

1) напуштање должност без нарочна и оправдана службена потреба;

2) секоја непослушност кон претпоставените;

3) немарен однос во чувањето на опремата, оружјето, униформата и другиот државен имот;

4) неоправдано одземање или недавање храна на осудените;

5) примање награди или подароци од осудените, од нивни роднини или од други лица;

6) секако купување или продавање, или заменување ствари, прехрани или други предмети помеѓу службениците и осудените;

7) внесување забранети ствари во казнено-поправителната установа или нивно изнесување, како и помагање или овозможување такви дејства на осудените;

8) секое нерешително и небудно држање спрема осудениот што му е поверен на чување;

9) внесување алкохолни пијалоци во просторите во кои се сместени осудени, како и дозволување на осудените да употребуваат алкохолни пијалоци;

10) спиење на стражарско место или при вршењето на чуварската служба;

11) секое постапување спрема осудените што е спротивно на правилата на службата или на прописите на кукниот ред.

Член 23

Казни за дисциплински нередности се:

1) устен укор;

2) устен укор пред строј;

3) писмен строг укор;

4) парична казна за секој одделен случај во износ од најмногу 10% од чистите едномесечни принадлежности, со тоа што вкупниот збир на овие казни во еден месец да не може да премине износ од 20% од сите принадлежности на службеникот;

5) казна затвор до десет дена.

Во случај на изрекување казна од точ. 4 на овој член додатокот на деца се исплатува во целост.

Казните од точ. 3, 4 и 5 на овој член се бележат во службеничкиот лист.

Член 24

Казни за дисциплински престали се:

1) забрана на доделување поголем платен разред односно периодска повишица, како и више звање, за време од шест месеци до една година;

2) намалување на принадлежностите за време од три месеци до една година, со тоа што за секој одделен месец да не може да биде поголемо од 20% од едномесечните чисти принадлежности;

3) затвор од десет до триесет дена;

4) отпуштање од служба, со забрана на враќање во служба за време од една до три години;

5) отпуштање од служба за секогаш.

Во случај на изрекување казна од точ. 2 на овој член додатокот на деца се исплатува во целост.

Член 25

Казните за дисциплинските нередности од чл. 23 на овој правилник ги изрекува управникот на казнено-поправителната установа, односно повереникот за внатрешни работи кој управува со затворот.

Казните за дисциплинските нередности може по овластение од управникот на казнено-поправителната установа односно од повереникот за внатрешни работи кој управува со затворот да ги изрекува и старешината на стражата.

Ако ја изрекол казната за нередност во прв степен управникот на затворот, по жалбата во втор степен решава надлежниот појереник за внатрешни работи, а ако ја изрекол казната за нередност во прв степен управникот на казнено-поправителниот дом односно повереникот за внатрешни работи, по жалбата во втор степен решава министерството за внатрешни работи на народната република.

Ако ја изрекол казната за нередност во пов степен старешината на стражата, по жалбата во втор степен решава управникот на казнено-поправителната установа, односно повереникот за внатрешни работи кој управува со затворот.

Член 26

За дисциплинските престали што ќе ги сторат службениците во состав на стража на служба во казнено-поправителните домови решава во прв степен дисциплинскиот суд на казнено-поправителниот дом. По жалбата против одлуката од дисциплинскиот суд на казнено-поправителниот дом решава во втор степен дисциплинскиот суд на министерството за внатрешни работи на народната република.

За дисциплинските престали што ќе ги сторат службениците во составот на стража на поверенствата за внатрешни работи на народниот одбор на околицата односно градот решава во прв степен дисциплинскиот суд на министерството за внатрешни работи на народната република.

Член 27

На службеникот во состав на стража што е казнет со дисциплинска казна затвор не му припаѓаат принадлежностите за време на издршка на казната, осем додатокот на деца.

Член 28

Доколку со овој правилник не е определено инаку, прописите за државните службеници важат во сето и за службениците во состав на стража на казнено-поправителните установи.

Член 29

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 541/6

1 април 1952 година

Белград

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

190.

Врз основа на чл. 48 во врска со чл. 27 од Царинскиот закон пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СУВОЗЕМНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Член 1

Странските и домашните лица што ја преминуваат царинската линија на Федеративна Народна Република Југославија со сувоземни моторни возила, а кои се снабдени со меѓународни исправи за премин низ царинаницата (принтик односно карнет) издадени од

страна на признаените организации за издавање на овие исправи, уживаат олесненија предвидени со овој правилник.

Член 2

Лицата од претходниот член, кога ја преминуваат царинската линија на Федеративна Народна Република Југославија со моторно возило, се ослободени од полагањето обезбедување за царинските дажбини предвидено во чл. 20 од Правилникот за извршување на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/49).

Член 3

Премин на царинската линија на Федеративна Народна Република Југославија може да се врши само по признаени царински патишта, и тоа во секое време на денот и ноќта.

Член 4

Сопственикот на триптик односно карнет или возачот на моторното возило должен е при преминот на царинската линија на Федеративна Народна Република Југославија да и го пријави моторното возило на граничната царинарница поради вршење на царинската постапка.

Член 5

Лицата од чл. 1 на овој правилник, при преминот на царинската линија на Федеративна Народна Република Југославија, можат да носат само предмети за лична потреба. Пренесување трговски стоки не е позволено.

Член 6

На домашни лица снабдени со триптици односно карнети издадени од страна на Автомобилско-мотоциклистичкиот сојуз на ФНРЈ, при нивното излегување од Федеративна Народна Република Југославија, царинарницата им издава „Дозвола-Описен лист“ за нивните моторни возила.

Член 7

Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија снабдени со странски триптик односно карнет, што имале во странство постојанен или временен боравак и се враќаат на постојанен боравак во ФНРЈ, мораат да и го пријават моторното возило на граничната царинарница поради вршење на царинската постапка.

Член 8

На лицата од чл. 1 од овој правилник, без претходно увозно царинење, не им е позволено моторното возило увезено по олесненијата предвидени со овој правилник да им го стават на употреба на домашни лица или со надокнада или без надокнада да го пренесат во сопственост на друго странско или домашно лице.

Против лицата што не се придржуваат кон одредбите од претходниот став ќе се постапи како со прекршителите на Царинскиот закон и на Девизиониот закон.

Член 9

Резервното погонско гориво со моторното возило подлежува на наплата царински дажбини и за него не е потребно одобрение за увоз.

Член 10

Во случај моторното возило да не се врати од Федеративна Народна Република Југославија во рокот на важноста на триптикот односно карнетот и тоа не се оправда, Автомобилско-мотоциклистичкиот сојуз на ФНРЈ — Сојузниот одбор должен е по барање од влезната царинарница да ги надокнади сите царински и други дажбини на кои подлежува такво моторно во-

зило, а против одговорните лица ќе се постапи по чл. 8 од овој правилник.

Член 11

Надлежната царинарница ќе му позволи враќање на странско моторно возило ако на лицето од чл. 1 од овој правилник му истекнал рокот на важноста на триптикот односно карнетот од оправдани разлози (болест, несретен случај и сл.), кога се докаже тоа со уверение или потврда од надлежен државен орган или установа.

Ако моторното возило што ги ужива олесненијата предвидени со овој правилник биде уништено за време на бавењето на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, надлежната царинарница, врз основа на претставка од Автомобилско-мотоциклистичкиот сојуз на ФНРЈ — Сојузниот одбор и потврда од надлежниот државен орган за тоа дека возилото е уништено, донесува одлука за царинските дажбини.

Член 12

Прописите од овој правилник ќе се применуваат и тогаш кога моторните возила на лицата од чл. 1 од овој правилник се транспортирани со други превозни средства.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престануваат да важат одредбите на Правилникот за царинската постапка со сувоземните моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/48).

Бр. 6570

26 март 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

191.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48) издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ТРОШЕЊЕ ДРВА ВО СЕЛСКИТЕ ДОМАКИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во времето од 15 април до 15 мај 1952 година ќе се изврши на територијата на Федеративна Народна Република Југославија анкета за трошење дрва во селските домаќинства. Анкетата ќе опфати трошење дрва во период од една година.

2. Со анкетата ќе се опфатат 5—15% од селските домаќинства. Начинот на одбирањето на овие домаќинства ќе биде предвиден со одделно напатство.

3. Со подготвителните дејства, со организацијата и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција односно заводите за статистика и евиденција на народните републики.

Обрасците и напатствијата за спроведување на оваа анкета ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика и евиденција.

4. Народните одбори се должни за време на траењето на оваа анкета да им стават на располагање на органите на заводите за статистика и евиденција на народните републики, по нивно барање потребен стручен персонал.

5. Старешините на домаќинствата се должни да дадат одговори на сите прашања поставени во образецот. Тие одговараат за точноста на дадените податоци.

Тој што ќе оневозможи намерно да се изврши оваа анкета или не ќе даде податоци, или на некој друг начин го иречи извршувањето на оваа анкета, ќе се казни со ларична казна до 10.000 динари.

6. Трошковите за спроведување на оваа анкета паѓаат на терет на Сојузниот буџет.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 101

21 март 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

192.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ, У. бр. 1743/51 и чл. 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон), издавам

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА НА УВОЗНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПО ОТВОРЕНИТЕ АКРЕДИТИВИ ВО СТРАНСТВО КАЈ УВОЗОТ НА СТОКАТА

1) Сите увозни претпријатија должни се по приемот на документите од Народната банка на ФНРЈ, што се испратени од странски банки под резерва, да ја известат Народната банка на ФНРЈ за тоа дали можат да се симнат ставените резерви, и тоа претпријатијата со седиште во Белград најдоцна во рок од 15 дена, а претпријатијата со седиште во Белград најдоцна во рок од 20 дена.

2) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да може, во истекот на 30 дена, од денот кога му испратила на домашното претпријатие извештај за ставените резерви повикувајќи го да даде овластение да се симнат резервите, може да смета дека симнувањето на резервите е премолжливо одобрено и дека за тоа може да го известат својот странски кореспондент, доколку не ќе го испрати увозното претпријатие одговорот во тој рок.

3) Сите последници што би настапиле во врска со точ. 1 и 2 од оваа наредба ќе ги сноси односното увозно претпријатие.

4) Тој што по приемот на документите од Народната банка на ФНРЈ, што се испратени од странски банки под резерва, не ќе ја известат Народната банка на ФНРЈ во рокот предвиден во точ. 1 од оваа наредба дали можат да се симнат ставените резерви, сторува девизен прекршок од чл. 15 точ. 8 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон).

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престануваат да важат наредбите од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ бр. 1887/50 и бр. 45339/50.

Бр. 4414

18 март 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

193.

Врз основа на чл. 18 ст. 1 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/51) и чл. 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон) издавам

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕ СТОКИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИТЕ ПРЕСТАВНИШТВА ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1) Се става вон сила Наредбата за начинот на продавање стоките на претпријатија за снабдување на дипломатските претставништва во Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/51).

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6563

26 март 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

194.

Врз основа на чл. 20 ст. 4 и чл. 137 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РЕДОВНАТА ПЛАТА ВО СМИСЛА НА ЧЛЕНОТ 20 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

1) Во врска со воведувањето новиот платен систем, при определувањето на материјалното обезбедување и другите права по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, што доспеваат за исплата после 1 април 1952 година, како редовна плата во смисла на чл. 20 од тој закон се зема:

а) за работниците и службениците запослени во стопанските претпријатија и во други стопански организации — заработката според тарифниот став предвиден во тарифниот правилник на стопанската организација за работното место односно за работата на која работат осигуреникот;

б) за службениците запослени кај државните органи и установи платата што им е определена по Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, односно по соодветната уредба за платите, со положајниот и со одделните нивоа на додатоци;

в) за работниците запослени во државните надлештва и установи — платата за редовното работно време, што им е определена по Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи, со додатоците по чл. 7 и 21 од таа уредба;

г) за работниците и службениците запослени кај општествените организации — платата определена за редовното работно време;

д) за работниците и наместениците запослени кај приватните работодавци — платата договорена за редовното работно време според колективниот договор склучен во смисла на Уредбата за плаќање на работ-

ниците и наместениците запослени кај приватните работодавци, со додатокот за одделни услови на работењето.

2) Во износот на редовната плата која се зема како основ за определување на материјалното обезбедување влегува и делот што се исплатува во бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%.

Според така утврдената редовна плата и работниот стаж (чл. 17 од Законот за социјалното осигурување) се определува износот на материјалното обезбедување. Вака утврдениот износ на материјалното обезбедување се исплатува делум во готови пари, а делум во бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%. Делот на материјалното обезбедување што се исплатува во стоковни бонови се пресметува со истиот процент што е пропишан за исплатата на делот од платата од тие бонови.

3) За времето додека им се исплатува на службениците во смисла на чл. 77 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи 50% од разликата помеѓу новата плата и поранешните припадности, како основ за материјалното обезбедување се зема износот на платата што се исплатува фактички.

4) На осигурениците што ќе станат времено неспособни за работа после 1 април 1952 година а пред преведувањето на новите плати односно заработки, ќе им се определи материјалното обезбедување според платата што ја имаат, со тоа што по нивното преведување на новите плати односно заработки ќе им се исплати евентуалната разлика која им припаѓа по новата плата односно заработка за периодот за кој е определена новата плата.

5) Прописите од претходните точки ќе се применуваат и на лицата кои на денот на преведувањето на новите плати ќе се наоѓаат на уживање на материјалното обезбедување поради времената неспособност за работа, доколку не им престанал работниот однос.

6) На лицата што се наоѓаат на уживање материјалното обезбедување по престанокот на работниот однос, исплатата на материјалното обезбедување ќе се воши во порано определен износ.

7) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 април 1952 година.

Бр. 4615

1 април 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

195.)

Врз основа на точ. IV од Указот за реорганизација на Владата на Федеративна Народна Република Југославија У. бр. 509 од 6 април 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/51) донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ

I

На спремата на два класа средна школа за општо образование (гимназија) и одговараат следните школи, курсеви и испити:

A. — Во предвоената Југославија

1) Шест класа виша основна (пучка) или народна школа и троразредна опетовна школа; завршен VII или VI клас во народните школи осморазредници или завршен VI клас народни школи шесторазредници во Словенија до 31 октомври 1924 година; завршен VI клас во народна школа шесторазредница во Словенија до 31-X-1924 година; шест класа виша девојачка школа, два класа девојачка школа или лицеј;

2) два класа државна граѓанска школа и граѓански школи на организациите и установите што имале право на јавноста;

3) подофицерски школи од сите родови оружја и струки на војска, морнарица и жандармерија со претходно завршена основна школа без положен испит за активен наредник, воен чиновник или офицер;

4) занаетчиско-трговски, општо-занаетчиски, шегртски, стручни продолжни занаетчиски и трговски школи; обртно-надаљевални и трговско-надаљевални школи, нижи школи на трговската младаина, на здруженија и организации сите со претходно завршена најмалку, основна школа; трговски курсеви со претходно завршен најмалку еден клас средна или нејзи рамна стручна школа, сите без положен испит за помошник (квалификуван работник);

5) нижи женски раденички школи, нижи женски занаетчиски школи, два припремна класа на нижа трговска школа (што постоеле во Босна и Херцеговина); два припремна класа на машки и женски занаетчиски школи;

6) нижи земјоделски школи и курсеви од сите смерови како и специјални земјоделски школи во траење од една до две години со претходно завршена најмалку основна школа;

7) шумарски (лугарски) школи со најмалку завршена основна школа; десетмесечен курс на шумски технички персонал; положен лугарски испит;

8) дактилографска школа во траење од една до две години; дактилографски курс во траење од половина до една година со претходно завршен најмалку еден клас средна или нејзи рамна стручна школа;

9) школа за болничари при Државната болница во Белград со претходно завршена основна школа;

10) бабичка школа со завршен испит;

11) едногодишен курс за нудилки; едногодишен курс за чувари на народното здравје;

12) положен испит за дезинфектор во јавна хигиенска школа;

13) завршен курс за здравствени чувари, држан од американска мисија;

14) течај за полициски стражари приправници во Централната школа;

15) специјална механичарска школа на Министерството на поштите и телеграфите;

16) положен испит за огнар на котловски постројки до 24 м² загревна површина — само за струката;

17) положен испит за ракувач на експлозивни мотори со претходно завршена најмалку основна школа — само за струката;

18) неререформирана медреса;

19) сите медреси на префесината територија на Босна и Херцеговина;

20) Дарул — Муслимин во Сараево;

21) шеријатски испит за бршење муслинска служба;

22) медреса во Нови Пазар;

23) завршен испит на Бехијамбегова медреса во Тузла;

24) Дарул — Муалимин од 1913 до 1920 година.

Б. — Во Федеративна Народна Република Југославија

- 1) Шестокласна виша народна (пучка) школа; два класа граѓанска школа; два класа на седмолетка;
- 2) стручни продолжни школи, занаетчиски и трговски; обртни и трговски надалежални школи; школи за ученици во индустријата и занаетството; нижи школи на трговската младина и на здруженија; школи за ученици во стопанството, сите без положен испит за квалификуван работник (помошник);
- 3) два приправна класа на машки и женски занаетчиски школи; два класа на машка занаетчиска школа; два класа на женска занаетчиска школа;
- 4) два класа на нижа железничарска и занаетчиска школа со претходно завршена најмалку основна школа;
- 5) школа за шумска народна милиција во траење шест и повеќе месеци со претходно завршена основна школа;
- 6) противпожарна школа на народната милиција (III, IV и V класа) во траење од најмалку 9 месеци со претходно завршена основна школа;
- 7) нижи медицински школи: за бабици, за детски педијатри, за болничари, за медицински хигиеничари (дезинфектори);
- 8) подофицерска школа на народната милиција во траење од најмалку шест месеци со претходно завршена основна школа;
- 9) криминалистички курс (школа) на министерствата за внатрешни работи на народните републики во траење од најмалку 6 месеци;
- 10) курс за околински управни раководители одржан во Земун 1947 година во траење од 6 месеци;
- 11) курс за противавионска заштита одржан во Земун од 1-X-1949 до 15-VI-1950 година;
- 12) дактилографски курс со претходно завршен најмалку еден клас средна или нејзи рамна стручна школа; едногодишни и двегодишни дактилографски школи со претходно завршена основна школа;
- 13) нижи болнички и здравствени курсеви;
- 14) положен испит за огар на котловски постројки со загревна површина до 24 м².

II

На спремата на непотполна средна школа за општо образование (гимназија) и одговараат следните школи, курсеви и испити:

А. — Во предвоената Југославија

- 1) Префешната осморазредна виша народна (пучка) школа; завршен VIII клас во народните школи осморазредници или завршен VII клас во народните школи седморазредници во Словенија до 31-X-1924 год.; троразредна и четворазредна граѓанска школа; осморазредна виша девојачка школа; четвороразредна девојачка школа;
- 2) виши курс на гимназиско одделение на Нето-виткин завод во Ниш;
- 3) женски продолжни раднички школи; троразредни и четвороразредни машки и женски занаетчиски школи со положен завршен испит;
- 4) железнички занаетчиски школи, (троразредни и четвороразредни);
- 5) лицата сиречени од војната со завршен три или четири класа средна школа;
- 6) Градежно-занаетчиска школа во Белград;
- 7) Механичарска школа на Министерството на поштите и телеграфите со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа;

- 8) клесарски школи на Корчула и Брач;
- 9) Кожарска школа во Високо;
- 10) Градежно-геодетска академија на професор Андоновиќ, без претходно завршен поламатурски испит или припремен курс;
- 11) нижи трговски школи во Босна и Херцеговина;
- 12) државни трговски школи (двокласни) и вакви школи на организации и здруженија со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа, односно со претходно завршен едно-годишен курс;
- 13) занаетчиско-трговски, општи занаетчиски, шетртски, стручни продолжни занаетчиски и трговски школи, обртно-надалежални и трговско-надалежални школи; нижи школи на трговска младина, здруженија и на организации, сите со претходно завршена најмалку основна школа и со положен помошнички испит (за квалификуван работник) — само за струката;
- 14) Занаетчиска школа за уметничко столарство на Мис А. Дикинсонове;
- 15) Државна лушкарска школа во Крањ и Ужице;
- 16) Троразредна индустриска школа на шумско-индустриското претпријатие Дрвар со завршен курс за машинство;
- 17) Троразредни и четвороразредни нижи земјоделски (господарски) школи од сите смерови;
- 18) Виша практична шумарска школа во Алексинац;
- 19) Виша угостителска школа во Белград;
- 20) наутнички курс на поранешните наутнички школи;
- 21) Дворазредна господарска школа во Марибор со завршен испит;
- 22) Текстилна школа во Крањ со завршен испит;
- 23) Господарско училиште на др Крек во Љубљана;
- 24) Плетарска школа во Опузен (четворогодишна) со положен завршен испит;
- 25) подофицерски школи на војската, морнарицата и жандармеријата од сите родови оружја и струки;
- 26) нижи течај на воено-занаетчиска школа;
- 27) воена ветеринарска школа (чижа);
- 28) воена музичка школа без завршен диригентски течај;
- 29) државен курс за машинисти; државен курс за прв моторист во речното бродарство — само за струката;
- 30) завршен курс за старешини на оддели на финансиска контрола и положен испит за прегледника на финансиска контрола — само за работа кај финансиските органи;
- 31) завршен курс за машинско послување — само за струката;
- 32) двогодишен курс за учителки на куќанство;
- 33) првиот сообраќаен курс во Белград 1919 година со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 34) вториот сообраќаен курс во Белград 1920 година со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 35) завршен основен телеграфски курс на морнарица со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 36) положен испит за помошен возовоѓа, за багажен и патнички кондуктер, за кочничар и маневрист, за скретничар и блокар, за возовоѓа за манипулант и ре-визор на возови, сите со претходно завршена непотполна средна или нејзи рамна стручна школа без поламатурски односно завршен испит;

37) положен испит за телеграфист со претходно завршен IV клас граѓанска школа 1931/32 без завршен испит — само за струката;

38) положен испит за надзорник на пруги, надзорник на телеграфи, надзорник на сигнали, надзорник на мостови, надзорник на тунели, сите со претходно завршени три класа средна или нејзи рамна стручна школа;

39) положен испит за втор машинист (стројар) — само за струката;

40) испит за електронисталатер, ракувач со електрични постројки и ракувач со постојана парна машина и котел положен во Министерството на трговијата и индустријата;

41) положен испит за активен наредник односно заредник водник;

42) троразредна руждија со завршен испит;

43) Школата „Мектеби Едебија“ во Скопје;

44) осумнаестомесечен поштенско-телеграфски механичарски курс на Министерството на поштите и телеграфите со претходно завршени два класа гимназија или граѓанска школа;

45) испит за забавила положен 1928 година во Државната женска учителска школа во Љубљана со претходна школска спрема од 4 класа гимназија;

46) нижи течај „Мектеби Султанија“ (турска гимназија) во Скопје;

47) петгодишна Егзархиска педагошка школа во Скопје;

48) двегодишна бивша Бугарска свештеничка школа во Скопје;

49) Окружна медреса во Сараево;

50) Нижи течај на Хусрефбегова медреса во Сараево;

51) монашки школи во Манастирот Раковица и во Високи Дечани;

52) нижи течај (четири класа) Граѓанска илација со завршен испит во Плевља;

53) осмогодишна Коски Мехмедпашина медреса со завршен испит во Мостар;

54) нижи окружни медреси во Бања Лука, Бихај, Мостар, Травник и Тузла;

55) префешна четворогодишна католичка виша девојачка школа во Заводот „Свети Јосиф“ во Сараево;

Б. — Во Федеративна Народна Република Југославија

1) граѓанска школа;

2) школа за општо образование на работниците;

3) трокласни и четворокласни машки и женски занаетчиски школи со завршен испит;

4) индустриско-занаетчиски школи со завршен испит;

5) индустриски школи со завршен испит;

6) стручни продолжни школи: занаетчиски и трговски; обртни и трговски надалежални школи; школи за ученици во индустријата и занаетчиството; нижи школи на трговската младина и на задруженија; школи на учениците во стопанство; сите со положен испит за квалификуван работник (помошник) — само во струката;

7) едногодишна школа за отправници на возови во Нови Сад, Шент Вид односно Подбрдо, Сараево, Кастав и Скопје и едногодишен курс за отправници на возови во Загреб, завршен 1951 године додека се наоѓа лицето со оваа спрема во струката за експлоатација на железниците;

8) едногодишна школа за машиновоѓи во Кастав и Сараево — додека останува лицето со оваа спрема во струката за експлоатација на железниците;

9) задружно-господарска школа во Љубљана со претходно завршени најмалку два класа средна школа;

10) графичко-индустриска школа во Љубљана во траење од три години со претходно завршени најмалку два класа са средна школа;

11) нижа школа на министерствата за внатрешни работи на народните републики во траење од 6 месеци, со претходно завршени најмалку три класа средна школа без поламатурски испит, односно со соодветните класови на стручна школа или завршена школа за ПАЗ во траење од една година;

12) политичка школа за офицери, помошници на шефови на околски, градски и реонски управи на народната милиција во траење од една година, без обзир на претходната спрема;

13) офицерска школа на народната милиција (I, II и III класа до 1951 година во траење од 8—12 месеци со претходно завршена основна школа или непотполна гимназија без поламатурски испит односно со соодветни класови на стручна школа;

14) двегодишна текстилна школа во Крањ, со завршен испит и претходно завршени најмалку два класа средна школа;

15) двокласни трговски школи државни, на трговски организации и приватни со правото на јавноста, со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа или со претходно завршен подготвителен курс; нижи трговски и нижи економски школи;

16) школа за учениците во стопанството со положен завршен испит од 1949 година — само за струката;

17) нижи тригодишни земјоделски школи од сите смерови;

18) нижи медицински (санитетски) школи со претходна спрема од најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа;

19) нижа музичка школа;

20) нижа балетска школа;

21) завршено Воено-музичко училиште или Воено-музичка школа во Југословенската армија во траење од 4—5 години, со претходна спрема од најмалку завршена основна школа;

22) завршени офицерски курсеви во Југословенската армија за оспособување или преквалификација во траење 6—8 месеци, во кои се примало без обзир на претходната школска спрема;

23) завршена воено-поткивачка школа во траење од 2 години со претходно завршена основна школа;

24) завршена подофицерска школа во Југословенската армија во траење од 2 години со претходно завршени три класа средна школа или со соодветна стручна школа;

25) курс за противавионска заштита (ПАЗ) во Земун одржан од 1 октомври 1949 до 15 јуни 1950 година, со претходно завршени најмалку три или четири класа средна школа без положен поламатурски испит односно со завршена стручна школа без завршен испит;

26) завршени курсеви на офицерски школи во Југословенската армија од најмалку 9 месеци со претходна спрема помала од непотполна средна школа;

27) виши економски курс на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ со претходно завршени најмалку два класа средна школа, додека останува лицето со оваа спрема во струката;

28) виши финансиски курс на Министерството на финансите на ФНРЈ со претходно завршени најмалку три класа средна или нејзи рамна стручна школа, додека останува лицето со оваа спрема во струката;

29) едногодишен дактилографски курс со претходно завршени два класа средна или нејзи рамна стручна школа;

30) испит за телеграфски, сообраќајни и комерцијални службеници со завршен IV клас гимназија без поламатурски испит или четврти клас граѓанска школа без завршен испит, додека ќе останат лицата со оваа спрема во служба за експлоатација на железниците;

31) положен испит за помошен возовоѓа, за багажен и патнички кондуктер, за кочничар и маневрист, за скретничар и блокар, за возовоѓа, за манипулант и ревизор на возови, сите со претходно завршена непотполна средна школа без поламатурски испит односно соодветна стручна школа без завршен испит;

32) испит за заставник на Народната милиција што го положила подофицерите кои немаат поламатурски испит.

III

На спремата од 6 класа средна школа за општо образование (гимназија) и' одговараат следните школи, курсеви и испити:

A — Во предвоената Југославија

1) мајсторско-деловодски школи (школи за мајстори и работорководачи) од сите смерови; зидарска школа во Цриквеница; рударски школи во Цеље, Књажевац и Вараждин;

2) Државна обртна (занајтчиска) школа во Загреб со завршен испит;

3) железнички занајтчиски школи при работилниците на државните железници со претходно завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна стручна школа;

4) дворазредни трговски, државни, самоуправни и приватни (со правото на јавноста) школи со претходно завршени четири класа средна школа со поламатурски испит или нејзи рамна школа со завршен испит;

5) виша школа на трговската младина во траење од две или три години со положен завршен испит, додека останува лицето со оваа спрема во струката;

6) Виши течај на Воено-занајтчиска школа без испит „за мајстор“;

7) Виша угостителска школа со претходно завршена непотполна средна школа и со поламатурски испит односно стручна школа со завршен испит;

8) Машинска школа на морнарицата во Кумбор;

9) Францевачка шесторазредна гимназија (семениште) во Високо.

B — Во Федеративна Народна Република Југославија

1) административни школи основани од 1949 година;

2) мајсторско-деловодски школи (школи за мајстори и за работорководачи) од сите смерови; рударски надзорнички школи;

3) двокласни трговски школи со претходно завршени четири класа средна или нејзи рамна стручна школа;

4) Офицерска школа на Народната милиција (IV класа) во траење од 12 месеци со претходно завршена нижа гимназија и положен поламатурски испит, односно со соодветна стручна школа со положен завршен испит;

5) школа за противавионска заштита (ПАЗ) во траење од 6 месеци со претходна спрема на завршена нижа средна школа и положен поламатурски испит или завршени пет класа средна школа односно со соодветна стручна школа;

6) Виши економски курс на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ со претходно завршени четири или пет класа средна школа, додека останува лицето со оваа спрема во струката;

7) Виша школа на трговската младина во траење од две или три години со положен завршен испит, додека останува лицето со оваа спрема во струката;

8) завршени подофицерски школи во Југословенската армија во траење од две години, со претходно завршена најмалку непотполна средна школа и со положен поламатурски испит или соодветна стручна спрема со положен стручен испит;

9) завршени курсеви на офицерски школи во Југословенската армија во траење од најмалку 9 месеци со претходно завршена непотполна средна школа и со положен поламатурски испит или соодветна стручна школа со положен завршен испит;

10) нижа школа на министерствата за внатрешни работи на народните републики во траење од една школска година, со претходно завршена најмалку непотполна средна школа и положен поламатурски испит или соодветна стручна школа со завршен испит, односно завршени пет класа средна или нејзи рамна стручна школа;

11) стручни испити положени врз основа на посебните прописи за службениците до донесувањето на ова решение за звањата за кои се бара претходна спрема од завршени шест класа средна школа со тоа што претходно да имаат завршено најмалку непотполна средна школа со положен поламатурски испит или соодветна стручна школа со положен завршен испит, додека останува лицето со оваа спрема во струката.

IV.

На спремата на потполна средна школа за општо образование (гимназија) и' одговараат следните школи, курсеви и испити:

A — Во предвоената Југославија

1) учителска школа;

2) женски лицеј со матурски испит;

3) трогодишна школа — течај за образование на учителки за куќанство во Госпик;

4) виша школа за домаќинки;

5) Трогодишна женска обртна (занајтчиска) школа во Сплит;

6) средни музички школи;

7) школи за применетата уметност;

8) виша женска работничка школа со завршен испит;

9) Виша женска занајтчиска школа во Белград со завршен испит;

10) државни стручни текстилни школи во Лесковац и Орославље;

11) четворогодишна Женска стручна обртна школа во Загреб со завршен испит;

12) Градителска школа во Загреб;

13) Шумарско училиште во Крижевци;

14) Државна женска стручна учителска школа;

15) Српска виша трговска школа во Еке (Франција);

16) Државна благајничко-порезничка школа;

17) трговски академии: државни, самоуправни и приватни со правото на јавноста;

18) виши трговски школи трогодишни и четворогодишни (поранешни); трогодишна трговска школа во Белград и Скопје — сите овие школи до претворањето во трговски академии;

19) државни наутички школи (поранешни) до претворањето во поморско-трговски академии;

20) поморски трговски академии, а во Бакар и бродомашински отсек при оваа школа;

- 21) поштенско-телеграфска школа до 1 септември 1923 година;
- 22) поштенско-телеграфска школа во Белград;
- 23) Државна железничка школа во Белград;
- 24) Државна порезничка школа во Белград;
- 25) Државна двогодишна земјомерска школа во Белград;
- 26) Градежна и геодетска академија на професор Андоновиќ во Белград со претходно завршени шест класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 27) средни технички школи;
- 28) двогодишен геометарски отсек на средна техничка школа во Белград во време од 1924 до 1933 година, со претходно завршен најмалку шест класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 29) средни земјоделски школи;
- 30) државна железничка сообраќајна школа;
- 31) двогодишна и трогодишна школа за здравствени помошници со претходно завршени шест класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 32) диплома од двогодишна школа за заштитни сестри до 1930 година со претходно завршени четири класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 33) уметнички школи во Белград и Ниш;
- 34) Шумарска школа во Сараево од 1901 до 1920 година;
- 35) испит за спремноста на наставничкиот отсек на музичка школа;
- 36) административни школи на Кралевина СХС;
- 37) двогодишни школи за нудилки односно сестри помошници пред 1931 година; трогодишни и четворогодишни школи за нудилки завршени до 1940 година — сите споменати школи со претходно завршени четири класа средна или нејзи рамна стручна школа;
- 38) Поморска воздухопловна офицерска школа;
- 39) Воено-музичка школа со завршен диригентски течај;
- 40) поли курс на Коњичка нижа академија во Сараево;
- 41) Артилериска офицерска школа на Цетиње;
- 42) Нижа школа на Воената академија 60 и 61 класа;
- 43) Нижа школа на Воена академија со траење од две до две и пол години со претходно завршени најмалку шест класа средна школа, а подофицири и со пет класа средна школа;
- 44) Нижа школа на интендантска академија со траење од две до две и пол години со претходно завршени најмалку шест класа средна школа, а подофицири и со пет класа средна школа;
- 45) административна школа на Интендантска академија;
- 46) двогодишна воена санитарска школа;
- 47) завршен курс за машински офицери со положен испит за офицер или воен чиновник;
- 48) Инженерска школа на војската и морнарицата со претходно завршени најмалку четири класа средна школа и со положен офицерски испит;
- 49) Бродарска школа со завршен испит за капетан;
- 50) виши течај на Воено-занаетска школа во Крагујевац со испит за „мајстор“ и во Обилиќево со испит „за хемичар“;
- 51) Кадетски корпус на Цетиње со положен офицерски испит;
- 52) активни офицери и активни воени писари што се произведени од подофицири по положениот пропишан испит за овие чинови;
- 53) две класи на школата за здравствени помошници при Школата за народно здравје во Загреб (1931/32 год. 1935/36 год.) со положен дипломски испит;
- 54) двогодишна школа за медицински сестри во Загреб од 1925 до 1930 година со положен дипломски испит;
- 55) дворазредна школа за здравствени помошници во Загреб (1938/40 год.) со положен завршен испит;
- 56) Трогодишна школа за медицински сестри во Загреб од 1930 до 1940 година со положен завршен испит и со претходна спрема завршени четири класа гимназија со положен поламатурски испит или свршена граѓанска школа со положен завршен испит;
- 57) Едногодишна школа за диспанзерски сестри во Загреб од 1922 до 1925 година со положен дипломски испит со претходно завршени четири класа гимназија со поламатурски испит или завршена граѓанска школа со положен завршен испит;
- 58) I и II ратни сообраќаен комерцијален курс;
- 59) учителски курс со учителски испит;
- 60) Учителски курс на Вината женска занаетска школа во Белград;
- 61) абитурантски трговски курс со претходно завршена средна или нејзи рамна стручна школа, има ранг на полна средна трговска школа (трговска академија);
- 62) Ратни курс за сообраќајни чиновници 1917 година на Крф и во Солун;
- 63) Поштенско-телеграфски прометен курс или испит, поштенско-телеграфски официјански курс или испит, поштенско-телеграфски експедиторски испит, испит на поштенски помошни чиновници, пристапски течај или испит, асистентски течај или испит и отправички течај или испит, — сите завршени или положени до 1 септември 1923 година;
- 64) положен стручен испит од телеграфска сообраќајна и комерцијална служба со претходно завршен VII или VIII клас на средна или нејзи рамна стручна школа, додека се во службата (струката) за експлоатација на железниците;
- 65) положен испит за бродарски капетан на речна пловидба;
- 66) положен испит за градитељ на високи или ниски градби;
- 67) испит телеграфско-сигнален, сообраќаен и комерцијален и овластение за самостојно вршење сообраќајна служба, со претходна школска спрема од завршени шест класа гимназија, ако лицето со оваа спрема влегло во државна сообраќајна служба во текот на 1922/23 година додека важел Правилникот за државната сообраќајна железничка школа — додека останува лицето со таа квалификација во својата струка;
- 68) стручен испит од телеграфска, сообраќајна комерцијална служба со претходно завршени VII и VIII класа гимназија без матурски испит, додека останува лицето со таа квалификација во структурата;
- 69) стручни испити положени: за работодавач на ложилници, за машинист на парни машини и котлови, за машиновоѓа на државни железници, — сите овие испити со претходна спрема од два класа гимназија или граѓанска школа;
- 70) Богословија православна со завршен матурски испит;
- 71) Богословско-учителска школа во Призрен со завршен испит;
- 72) Надбискупска класична гимназија во Загреб, со правото на јавноста, со положен матурски испит до 1940 година;
- 73) Уршулинска женска учителска школа во Вараждин, со правото на јавноста, со положен дипломски (завршен) испит;
- 74) Приватна гимназија во заводот „Св. Станислав“, во Св. Вид над Љубљана со положен завршен испит;
- 75) Фрањевачка гимназија во Биско, со положен матурски испит;

76) Фрањевачка класична гимназија во Широки Бријег, со положен матурски испит;

77) Надбискупска класична гимназија во Травник; со положен матурски испит;

78) Фрањевачка класична гимназија со правото на јавноста во Вараждин, со положен матурски испит;

79) Фрањевачка класична гимназија во Синь, со положен матурски испит;

80) Доминиканска класична гимназија со правото на јавноста на Бол, со положен матурски испит;

81) римокатолички богословски школи што примале ученици без матурски испит, а најмалку со поламатурски испит и траеле четири години со завршен испит;

82) четворогодишна Богословско-учителска школа на Цетиње (префешна) со завршен испит;

83) Велика медреса на „Кр. Александар I“ со матурски испит во Скопје;

84) Дурул-Муалимин со сведожба „Муалимин Мектеби“;

85) седморазредна идадија со завршен испит;

86) Гази Хусрефбегова женска медреса во Сараево;

87) Гази Хусрефбегова медреса во Сараево;

88) Завршена медреса во Цариград 1908 година;

89) Државна Шеријатско-судачка школа во Сараево;

90) Државна шеријатска гимназија во Сараево;

91) троразредна медреса Куршумли (Уч. шк.) во Сараево;

92) седмогодишна Јеврејска нижа богословија Дегел Атој со завршен испит;

93) Јеврејски теолошки завод во Сараево.

В — Во Федеративна Народна Република Југославија

1) учителска школа;

2) државна женска стручна учителска школа;

3) средна библиотекарска школа;

4) школа за воспитачи за предшколски деца тригодишни и четиригодишни;

5) средни технички школи, техникуми односно средни стручни школи-смерови: индустриски, рударски, геолошки, градежни, хидротехнички, геодетски, радио поштенски, телеграфско-телефонски, автосообраќајни, железнички, бродомашински, бродоградежни речни и поморски;

6) Двогодишна поштенска школа во Белград;

7) Хидрометеоролошка средна школа во Белград;

8) земјоделски средни школи (техникуми); рибарски техникум (речни и поморски);

9) шумарски средни школи (техникуми);

10) ветеринарни средни школи;

11) Тутунска средна школа;

12) медицински средни школи — смерови: за лекарски помошници, за акушерки, (гинеколошко-опстетрички), за медицински техничари дентистичка школа, школа за заботехничари; за фармацевтски помошници; трауматолошко-ортопедски смер во Ровин (1940—1951);

13) кинематографска средна школа;

14) Офицерска школа на народната милиција (IV класа) во траење од 12 месеци со претходно завршени

шест и повеќе класа средна школа или нејзин рамна стручна школа;

15) завршени воени училишта или школи за активни офицери во Југословенската армија во траење од две до три школски години, во кои се примало со до 5 класа средна школа или со соодветна стручна школа;

16) завршени курсеви на офицерски школи во Југословенската армија во траење од најмалку 9 месеци со претходно завршени најмалку пет каласа средна или нејзин соодветна стручна школа;

17) Воено-капелничка школа во траење од две до три години со претходно завршена воено-музичка школа или со соодветна школа во граѓанството;

18) Воено-медицинско училиште или школа за активни санитарски офицери и Воено-ветеринарно училиште или школа за активни ветеринарни офицери во Југословенската армија во траење две или повеќе години без обзир на претходна спрема;

19) Виши картографски курс во Југословенската армија во траење од една година, со претходно завршена непотполна средна школа и положен поламатурски испит и две години Геодетско воено училиште или школа за активни геодетски офицери;

20) подофицерски школи во Југословенската армија во траење од три години, во која се примало со претходно завршена најмалку непотполна средна школа со положен поламатурски испит или со соодветна стручна школа;

21) двокласна школа за здравствени помошници од 1945—47 година со положен дипломски испит и со претходна спрема од најмалку шест класа средна школа;

22) Двегодишна школа за медицински сестри во Загреб од 1945—47 година, со положен дипломски испит и со претходна спрема од завршени четири класа гимназија со поламатурски испит или завршена граѓанска школа со завршен испит;

23) средни музички школи;

24) средни балетски школи со положен дипломски испит и со претходна спрема од завршени најмалку четири класа средна школа со положен поламатурски испит или нему рамна стручна школа;

25) угостителско-туристички средни школи (техникуми);

26) школи за применетата уметност;

27) Средна фискултурна школа;

28) Средна уметничка школа;

29) Средна школа за тетарска уметност (за артисти);

30) поморски трговски академии (до претворањето во поморски техникуми; поморски техникуми;

31) работнички техникуми од сите смерови;

32) управни средни школи основани од 1949 година;

33) економски средни школи (трговски академии односно економски техникуми);

34) среден трговски тригодишен курс;

35) абитуриентски курс со претходно завршени 6, 7 или 8 класа средна школа;

36) едногодишен педагошки курс при учителските школи на НР Хрватска со претходно завршени четири класа гимназија со поламатурски испит или граѓанска школа со завршен испит, односно со завршен приправен Б клас со положен учителски дипломски испит на крај на курсот од 1945—50 година;

37) Виши финансиски курс на Министерството на финансите на ФНРЈ, со претходно завршени најмалку шест класа средна или на нив рамна стручна школа, додека остануваат лицата со оваа спрема во струката;

38) Виши економски курс на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ со претходно завршени 6, 7 или 8 класа средна школа односно со соодветна стручна школа, додека останува лицето со оваа спрема во струката;

39) Курс-дванаестомесечен односно петнаестомесечен — за помлади градежни техничари додека лицето со оваа спрема останува во струката;

40) Надбискупска класична гимназија во Загреб, со правото на јавноста, и со положен матурски испит до заклучно школската 1947/48 година;

41) стручен испит од телеграфска, сообраќајна и комерцијална служба со претходно завршени 7 или 8 класа гимназија без матурски испит, додека останува лицето со таа спрема во службата за експлоатација на железниците;

42) стручни испити положени врз основа на посебни прописи за службениците до донесувањето на ова решение за звањата за кои се бара претходна потполна средна школа со положен матурски испит, со тоа што лицата со оваа спрема да завршиле претходно најмалку шест класа средна или на овие рамна стручна школа, додека останува лицето со оваа спрема во струката.

V.

На спремата на виша школа и' одговараат следните школи:

A — Во предвоената Југославија

- 1) Виша педагошка школа;
- 2) нижа школа на воена академија, во која се примало со завршена потполна средна школа;
- 3) школа за Телесно воспитание во Белград;
- 4) едногодишен курс за наставниците по гимнастика на Министерството за просвета на Кралевина СХС со положен испит за наставници по гимнастика во средните школи 1927/28 година, со претходно завршена учителска школа и со положен учителски дипломски испит;
- 5) Фрањевачка висока богословија во Макарска; Фрањевачка теологија во Сараево и Мостар; Бискупско-богословско училиште во Марибор; Централно-богословско семинарство во Сплит; Бискупска богословска висока школа во Гаково и Сењ; Доминиканско-филозофско училиште во Дубровник; Врхбосанска филозофско-теолошка висока школа во Сараево — сите овие школи во кои се примало со најмалку завршени шест класа средна школа, а кои траеле најмалку шест семестри.

Б — Во Федеративна Народна Република Југославија

- 1) Виша педагошка школа;
- 2) Виша поморска школа;
- 3) Виша школа за надворешна трговија;
- 4) Виша забарска школа;
- 5) Виша школа на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ;
- 6) Виша школа на Управата на државна безбедност;
- 7) Виша школа за фискултура во Загреб;
- 8) Основен текај на Воената академија во Југословенската армија или на Виша воена академија на Југословенската народна армија во траење од две години;
- 9) Виши офицерски школи на Југословенската армија во траење од две години;
- 10) воени училишта или школи за активни офицери во ЈА или воени академии на Југословенската народна армија во траење од три и повеќе години во кои се прима со претходно завршени најмалку шест класа средна или нејзи соодветна стручна спрема;
- 11) Воено-поморска академија во траење од две и повеќе години;

VI.

На факултетска спрема и' одговараат следните школи:

A — Во предвоената Југославија

- 1) Виша (Висока) педагошка школа во траење од четири години;
- 2) Виша музичка школа (конзерваториум);
- 3) Економско-комерцијална висока школа во Белград и Загреб;
- 4) Нижа школа на интендантска академија во која се примало со завршена потполна средна школа;
- 5) Виша школа на Воена академија;
- 6) Виша школа на Интендантска академија;
- 7) Генералштабна припрема;
- 8) Поморска воена академија;
- 9) Виша школа на Воено-поморска академија;
- 10) Шумарска академија во Загреб;
- 11) Диплома на магистер на фармација на Универзитетот во Загреб, по поранешните прописи;
- 12) положен професорски испит без завршни диплома на универзитет, на кој се пуштани супленти од средни и средни стручни школи врз основа на посебни прописи;
- 13) Православна српска богословија во Сремски Карловци со претходно завршена средна школа;
- 14) Фрањевачка висока богословија во Макарска; Фрањевачка теологија во Сараево и Мостар; Бискупско-богословско училиште во Марибор; Централно-богословско семинарство во Сплит; Бискупска-богословска висока школа во Гаково и Сењ; Доминиканско-филозофско училиште во Дубровник; Врхбосанска филозофско-теолошка висока школа во Сараево во кои се примало со завршена полна средна школа и со положен матурски испит и кои траеле најмалку осум семестри со положен завршен (дипломски) испит;
- 15) Виша исламско-теолошка школа во Сараево.

Б — Во Федеративна Народна Република Југославија

- 1) Академија на ликовната уметност;
- 2) Новинарска и дипломатска висока школа во Белград;
- 3) Воена академија на Југословенската армија или Виша воена академија на Југословенската народна армија во вкупно траење од три и повеќе години;
- 4) Воени училишта или школи за активни офицери во Југословенската армија или воени академии на Југословенската народна армија во траење од три и повеќе години во кои се примало со претходно завршена најмалку потполна средна школа и со положен матурски испит или со соодветна стручна школа со положен дипломски (завршен) испит;
- 5) Академија на казалишната уметност во Загреб;
- 6) Академија на применетата уметност;
- 7) Висока сообраќајна школа во Белград;
- 8) Државен институт за фискултура во Белград;
- 9) Позоришна академија во Белград.

VII.

Како непотполна средна школа се подразбираат завршени три односно четири класа гимназија со положен поламатурски испит или завршени четири класа гимназија без поламатурски испит во време кога не се полагал матурски испит.

Како потполна средна школа се подразбираат завршени осум класа гимназија со положен матурски испит.

Кај школите и курсевите кај кои е претходно крајот на школувањето и завршен испит, како непотполна средна школа односно курс се подразбираат положениот завршен односно дипломски испит.

VIII

Рангот на школите и курсевите и на испитите што се опфатени со ова решение ќе се определи дополнително.

IX

Определувањето рангот на воените школи и курсеви завршени во текот на НОБ и во ЈА односно ЈНА, врз основа на ова решение, за секој конкретен случај ќе го вршат надлежните воени области односно воените окрузи кои ќе издаваат за тоа писмена потврда.

X

Рангот на странските нижи и средни стручни школи, курсеви и испити се определува по Напатството за установувањето и работењето на комисиите за признавање сведоштва на странските средни општообразовни и стручни школи и на стручните испити положени во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/47) односно по соодветните републички прописи.

Рангот на странските високи школи и факултети се определува по прописите од Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање на испитите од странските факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49) и по прописите од Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање на испитите и семестрите здобивени за време на војната на странски универзитети и високи школи („Службен лист на ДФЈ“, бр. 50/45).

XI

Рангот на школите, на курсевите и на испитите утврден со ова решение не го определува односот на една школа кон друга со цел да се признат некои класови и испити од еден вид школа за премин односно за продолжување на школувањето во друг вид школа, туку може да им служи на надлежните органи како основ за определување стручната спрема во смисла на чл. 9 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

XII

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2427

1 април 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и
култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

196.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ У. бр. 1743/51, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ СО ИЗВОЗ

Со обзир начинот на расподелбата и употребата на девизите наплатени почнувајќи од 1 јануари 1952 година за извезени стоки да е регулиран со Решението за расподелба на девизите што се остваруваат со извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52), престанува да важи начинот на расподелбата и употребата на девизите до кој се однесува Решението од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ за расподелба на девизите (т. нар. девизни средства „Б“)

остварени со извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51).

Поради тоа во Решението за расподелба на девизите што се остваруваат со извоз, после точ. 6 се додава нова точ. 7 која гласи:

„7. Решението за расподелба на девизите остварени со извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51) се укинува, како и сите решенија донесени врз основа на него.

Девизните побарувања до кои дошле нивните иматели врз основа на споменатото решение се гасат, без обзир дали се наоѓаат на сметките на нивните иматели или се пренесени на сметките на извозно-увозните претпријатија.“

2) Точ. 6 и 7 од Решението за расподелба на девизите што се остваруваат со извоз стануваат точ. 8 и 9.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 88

21 март 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

197.

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/51), во согласност со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА АРТИКЛИТЕ ШТО МОЖАТ СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ, ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ДОБРА ДА ГИ КУПУВААТ СО ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРЕХРАБЕНИ

ПРОИЗВОДИ

1. Со својот дел на девизите што ќе ги остварат селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и селско-стопанските добра со извозот на селско-стопански производи можат да купуваат во странство следни артикли:

- 1) Селско-стопански машини (трактори, тракторски плугови, сеалки, самоврзачки, тракторски приколици, разни култиватори и друго),
- 2) Резервни делови за селско-стопански машини и гуми,
- 3) Селско-стопански алат,
- 4) Овощарско-лозарски алат и прибор,
- 5) Млекарски уреѓаи,
- 6) Уреѓаи за визбарство,
- 7) Уреѓаи за наводнување,
- 8) Дизел и електро мотори,
- 9) Алати и прибор за разни работилници,
- 10) Прибор за пчеларство,
- 11) Машини за пречистување и сортирање,

- 12) Овощарски и лозарски прскалки,
- 13) Приколицы,
- 14) Разни машини за преработка на селско-стопански производи,
- 15) Рафија, сисал и манила,
- 16) Средства за заштита на растенија и вештачки губриња,
- 17) Рибарски прибор,
- 18) Машини и уреѓаи за мелиорации,
- 19) Приплоден добиток и живина,
- 20) Семиња,
- 21) Репродукциони и амбалажни материјали за сопственото производство,
- 22) Ладњачи,
- 23) Ловечки прибор и потреби,
- 24) Опрема за научно-истражувачки институти,
- 25) Лабораториски потрошни материјали.

II. Согласносност за склучување купување, за увоз и за плаќање со девизи на артиклите наведени во претходната точка даваат советите за селско стопанство и шумарство на владите на народните републики.

III. По исклучок од точ. I на ова решение можат во странство да се купуваат и други артикли што се однесуваат до унапредувањето на селско-стопанското производство. Согласносност за склучување купувачка, увоз и плаќање на овие артикли со девизи дава Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

IV. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 3847
22 март 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

198.

Врз основа на чл. 10 и 11 точ. б) од Уредбата за Трговската комора на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/46), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАПЛАТА НА ТАКСИТЕ ЗА УВЕРЕНИЈАТА ШТО ГИ ИЗДАВА ТРГОВСКАТА КОМОРА НА ФНРЈ И ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ПРАВИ НА ИНТЕРЕСЕНТИТЕ

1. За уверенијата што ги издава Трговската комора на ФНРЈ и за услугите што им ги прави на интересентите, Комората има право да наплатува покрај редовната државна такса, уште и следни такси во корист на Трговската комора на ФНРЈ:

а) на уверенијата за потеклото на југословенска стока наменета за извоз, покрај редовната државна такса уште и коморска такса, чијата висина се определува според вредноста на стоката означена во фактурата, и тоа:

до 100.000 — — — — —	Дин. 100
преку 100.000 до 1.000.000 — — — — —	„ 500
преку 1.000.000 до 10.000.000 — — — — —	„ 1.000
преку 10.000.000 — — — — —	„ 2.000

б) за заверка на сметки или фактури, како и за сите други заверки, покрај редовната државна такса

уште и 100 динари во корист на Трговската комора на ФНРЈ;

в) за секоја копија на уверение, покрај редовната државна такса уште и 50% од таксата што е наплатена на оригиналот на уверението.

2) Ова решение ќе се применува од 15 март 1952 година.

Бр. 2873
5 март 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

199.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/51) и врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ

1) Покрај досегашната возарина за превозење вино, од грозје се наплатува додатокот во износ од 20 динари за 1 кг бруто тежина, а за превозење ракија додаток од 40 динари за 1 кг. бруто тежина без обзир на далечината.

2) Од прописите од претходната точка се иземаат пратките од оние специјализирани државни претпријатија за промет со алкохолни пијалоци, од државните селско стопански добра и оние поголеми уговорителски претпријатија на кои им дал советот за промет со стоки на народната република овластение за купување вино и ракија на големо на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија во смисла на точ. 2 од Наредбата за регулирање прометот и цените на природни вина и ракија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/51). Одлука за тоа донесува претседателот на советот за промет со стоки на народната република во согласност со Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ.

3) Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за дополнување на тарифата за превозење стоки во железничкиот, поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/51).

4) Ова решение ќе се применува од 10 април 1952 година.

Бр. 727
1 април 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај и врски,
Крсто Попивода, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) се поткрале долу наведените грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА

1) Во членот 36 ст. 2, во првиот и вториот ред, место зборовите „една година“ треба да се стави „десет години“.

2) На крај на ставот 2 од чл. 50 место точка треба да се стави записка и да се додадат зборовите: „осем во случаите предвидени во чл. 19 од оваа уредба“.

Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 2 април 1952 година.

Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

Во чл. 15 ст. 1, оделот 6 место „во IV платен разред“ треба да стои „во четвртиот платен разред“.

Бр. 4786. — Од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 18 март 1952 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 10 од 19 март 1952 година објавува:

Указ за административно-територијалните промени;

Решение за временниот тарифски систем и времените тарифски ставови за електрична енергија со важност на територијата на НР Србија;

Тарифа за услугите што ги вршат ветеринарните станици на територијата на НР Србија;

Указ за разрешување и именување Директор на Главната дирекција за јаглен.

СОДРЖАЈ:

Страна

180. Указ за временното финансирање на народните републики, автономните и административно-територијалните единици — — — 309

181. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за служба на офицерите, генералите и воените чиновници на Југословенската армија — — — — — 309

182. Основна уредба за установите со самостојно финансирање — — — — — 312

183. Уредба за придонесот за социјалното осигурување — — — — — 316

184. Правилник за звањето и платата на инспекторот во ресорот на внатрешните работи — — — 317

185. Правилник за извршените службеници во ресорот на внатрешните работи — — — — — 317

186. Правилник за звањата и платите на службениците на инспекцијата на трудот — — — 320

187. Правилник за звањата и платите на службениците на статистичките служби — — — 321

188. Правилник за звањата и платите на службениците од струката за контрола на мерки и драгоценни метали запослени во установите за контрола на мерки и драгоценни метали — — — — — 324

189. Правилник за стражарската служба во казнено-поправителните установи — — — — — 326

190. Правилник за царинското постапување со сувоземните моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај — — — — — 328

191. Наредба за извршување анкета за трошење дрва во селските домаќинства на територијата на Федеративна Народна Република Југославија — — — — — 329

192. Наредба за постапката на увозните претпријатијата по отворените акредитиви во странство при увозот на стоки — — — — — 330

193. Наредба за ставање вон сила Наредбата за начинот на продавање стоки на претпријатијата за снабдување дипломатските претставништва во Федеративна Народна Република Југославија — — — — — 330

194. Напатствије за пресметување редовната плата во смисла на чл. 20 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии — — — 330

195. Решение за рангот на школите и курсевите — — — — — 331

196. Решение за изменување и дополнување на Решението за распределба на девизите што се остваруваат со извозот — — — — — 338

197. Решение за артиклите што можат селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и државните селско-стопански добра да ги купуваат со девизите остварени со извозот на селско-стопанските прехранбени производи — — — — — 338

198. Решение за наплата на таксите за уверенијата што ги издава трговската комора на ФНРЈ и за услугите што им ги прави на интересните — — — — — 339

199. Решение за дополнување на тарифите за превозење стоки во железничкиот, поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај — — — 339

Исправка на Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно научната служба — — — — — 340

Исправка на Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба — — — — — 340